



MOTOROLA


MTH800 *TETRA Handportable Terminal*

Basic User Guide

Основно упатство за употреба



When printed by Motorola



Contents

Safety Information	4
Disposal Information	4
Copyright Information	4
Icon Conventions	5
MTH800 Overview	6
Controls and Indicators	6
Audio Signal Tones	8
Periodic Alert	10
Key, Knob, and Button Overview	11
On-Off/End/Home Key	11
Soft Keys	11
Menu Key	11
Rotary Knob	11
Emergency Button	11
Function Keys	12
Speaker Control Key	13
Volume Adjustment Mode	13
The LED Status Indicator	14
To Enter the Menu Items	14
To Return to the Previous Level	14
To Exit the Menu Items	14
List of Menu Items	15
The Display	19
Status Icons	19
Menu Icons	22
Inbox Icons	23
Contact Icons	23
Outbox Icons	24
Text Entry Icons	24

Getting Started	27
Battery	27
Installing the Battery	27
Replacing the Battery	27
Charging the Battery	28
Battery Capacity Information	28
Attaching the Antenna	29
Powering On/Off (On-Off/End/Home Key)	29
Powering On (Emergency Button)	29
Powering On with Transmit Inhibit (TXI) Active	29
Unlocking the MTH800	30
Locking/Unlocking the Keypad	30
Radio User Identity (RUI)	31
Selecting TMO or DMO Operation	32
Entering TMO or DMO	32
Group Calls	33
Favorite Folders	33
Selecting the “My Groups” Folder	33
Adding a Group (TMO/DMO)	33
Deleting a Group (TMO/DMO)	33
Renaming Favorite Folder	34
Deleting Favorite Folder	34
Selecting a Group	34
Using the Rotary Knob	34
Using the Navigation Key	34
Using Alphabetic Search	34
Using Folder Search	35
Using the Numeric Keypad - Speed Dialing	35
Selecting a Folder	35
TMO Group Calls	36
Making a TMO Group Call	36
Receiving a TMO Group Call	36
Receiving a TMO Broadcast Call	36
PTT Double Push	36

DMO Group Calls	37
Making a DMO Group Call	37
Receiving a DMO Group Call	38
Exiting DMO	38
Private, Phone, and PABX Calls	39
Creating a Contact	39
How to Dial	39
Dialing a Number	39
Dialing via the Contact List	40
Speed Dial	40
Private Call	40
Making a Private Call	40
Receiving a Private Call	41
Phone and PABX Calls	41
Making a Phone or PABX Call	41
Emergency Mode	42
Entering or Exiting Emergency Mode	42
Sending an Emergency Alarm	42
Hot Microphone Feature	43
Making an Emergency Group Call	44
Silent Emergency Mode	44
Call-Out	44
Messages	46
Sending a Status Message	46
Sending a New Message	46
Sending a User-Defined Message	46
Sending a Predefined Message	46
Handling New Incoming Text Messages	46
Handling Unread (New) Messages	47
Tips & Tricks	48
Quick Reference Guide	49

© Motorola Inc., 2009

MOTOROLA and the stylized M Logo are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners.

Safety Information



CAUTION

Before using these products, read the operating instructions for safe usage contained in the Product Safety and RF Exposure booklet 6864117B25.

The MTH800 is restricted to occupational use only to satisfy ICNIRP RF energy exposure requirements. Before using the products, read the RF energy awareness information and operating instructions in the Product Safety and RF Exposure booklet (Motorola Publication part number 6864117B25) to ensure compliance with RF energy exposure limits.

Keep this **User Guide** and the **Product Safety and RF Exposure booklet** in a safe place and make it available to other operators in case the accessories are passed on to other people.

Disposal Information



The **European Union Waste of Electrical and Electronic Equipment** directive requires that products sold into EU countries must have the crossed out trashbin label on the product (or the package in some cases). As defined by the WEEE directive, this cross-out trashbin label means that customers and end-users in EU countries should not dispose of electronic and electrical equipment or accessories in household waste.

Customers or end-users in EU countries should contact their local equipment supplier representative or service centre for information about the waste collection system in their country.

Copyright Information

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola computer programs stored in semiconductor memories or other mediums. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted computer programs, but not limited to, including the exclusive right to copy or reproduce in any form the copyrighted computer program.

Accordingly, any copyrighted Motorola computer programs contained in the Motorola products described in this manual may not be copied, reproduced, modified, reverse-engineered, or distributed in any manner without the express written permission of Motorola. Furthermore, the purchase of Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any licence under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola, except for the normal non-exclusive licence to use that arises by operation of the law in the sale of a product.

This document is copyright protected. Duplications for the purpose of the use of Motorola products are permitted to an appropriate extent. Duplications for other purposes, changes, additions or other processing of this document are not permitted. Only this electronically-saved document is considered to be the original. Duplications are considered merely copies. Motorola, Inc., and its subsidiaries and affiliates do not vouch for the correctness of such kinds of copies.

Icon Conventions

The document set is designed to give the reader more visual cues. The following graphic icons are used throughout the documentation set. These icons and their associated meanings are described below.



WARNING

The signal word Warning with the associated safety icon implies information that, if disregarded, could result in death or serious injury, or serious product damage.



CAUTION

The signal word Caution with the associated safety icon implies information that, if disregarded, may result in minor or moderate injury, or serious product damage.

CAUTION

The signal word Caution may be used without the safety icon to state potential damage or injury that is not related to the product.

NOTE

Notes contain information more important than the surrounding text, such as exceptions or preconditions. They also refer the reader elsewhere for additional information, remind the reader how to complete an action (when it's not part of the current procedure, for instance), or tell the reader where something is located on the screen. There is no warning level associated with a Note.

MTH800 Overview

Controls and Indicators

The numbers below refer to the illustration on the inside front cover.

Number	Description
1	Antenna
2	Top Microphone Activated during Simplex, high-audio calls such as Group Calls.
3	External Antenna Connector Used with the digital car kit to connect the RF signal to the external antenna. (At the back of the MTH800)
4	Color Display Provides alphanumeric text and images within 65,536 colors and 130 x 130 pixels with backlight, scalable fonts, and contrast.
5	On-Off/End/Home Key <ul style="list-style-type: none">• Press and hold to turn the MTH800 On/Off.• Press to end calls.• Press to return to the Home display (idle screen).
6	Four Way Navigation Key Press up, down, left or right for list scrolling, while moving around the menu hierarchy, or for alphanumeric text editing.
7	Audio Accessory Connector (At the side of the MTH800)
8	Alphanumeric Keypad Use the keypad to enter alphanumeric characters for dialing, contact entries and text messages.
9	Bottom Microphone Activated during Simplex and Duplex, low-audio calls such as Phone Calls.
10	Accessory Connector Provides connection for accessories. (At the base of the MTH800)
11	Speaker Control Key Selects earpiece (low audio), PHF (low audio) or speaker (high audio).

Number	Description
12	Speaker (under keypad)
13	Send Key Used to initiate or answer Duplex calls (such as Phone Calls), or send status and text messages.
14	Menu Key Used to enter the main menu and the context sensitive menu.
15	Soft Key(s) Press to select the option that appears in the display directly above the left or right soft key.
16	Push-To-Talk Button (PTT) Press and hold this side button to talk in Simplex calls, release it to listen. Press to send status and text messages.
17	Programmable Side Keys 1 and 2 Default programming: upper Side key activates/deactivates Backlight; lower Side key activates Screen Saver. (See also No. 19)
18	Earpiece
19	Programmable Rotary Knob Default programming: "Dual" – Press the knob to toggle between "volume" and "list". Side keys (No. 17) operate as programmed.
20	Emergency Button (on top of the MTH800). Press and hold to enter Emergency Mode, and send Emergency Alarms (as programmed). When the MTH800 is Off, press and hold to power on in Emergency Mode or in normal mode (as programmed).
21	LED (Indicator)

NOTE

Before using your MTH800 for the first time, remove the plastic lens protector from the display, and charge the battery overnight to ensure battery is initialised to its full capacity.

NOTE













Take care to clean the bottom connector frequently and particularly prior to the programming procedure e.g. with a soft brush (do not use fluids).















NOTE












It is recommended to turn off the terminal before connecting any of the accessories.

Audio Signal Tones

□ = High Tone; ■ = Low Tone;

Description	Type	Repeated
Idle		
<ul style="list-style-type: none"> • Back to Home display • Back to rotary volume use when rotary scroll timer expires • Back to coverage • Back to full service 		Once
Clear-to-send		Once
Bad key press		Once
<ul style="list-style-type: none"> • Good key press • MTH800 self-test fails at power up • From out-of-service to in-service 		Once
In Call		
Call clear warning		Once
Call waiting tone while Phone or Private Call are pending.		Every 6 seconds, until a call is terminated
Data connected or Data disconnected		Once
Talk Permit sounds upon pressing the PTT.		Once (Normal Tone)
		Once (Short Tone)
Talk permit without gateway sounds upon pressing PTT. The tone indicates the gateway is no longer available.		Twice
		Once
<ul style="list-style-type: none"> • Talk prohibit • System busy • Time-out timer expire • Called MTH800 not available or busy 		Until you release the PTT.


Description	Type	Repeated
Call disconnected or failed due to network		Once
Wrong number dialed		No tone
DMO (Direct Mode) Entering		Once
DMO Exiting		Once
Local site trunking – Entering/Exiting		Once
Phone ring back (sending)		Every three seconds, until the called user answers or call is rejected
Phone busy		Every 0.5 seconds
Status message sent to the dispatcher or failed		Twice
Incoming Calls		
Status message acknowledged by the dispatcher		Four times
Your MTH800 received a Group Call without gateway (setup only)		Once
High-priority Group Call received		Once
Emergency Alarm sent or received		Twice
Emergency Alarm failed		Four times
Emergency Call received		Once
Phone ring, Duplex Private Call (reception)	According to the Ring Style sub-menu setting.	Until you answer or the call is rejected
Private Call received	According to the Ring Style sub-menu setting.	Until you answer or the call is rejected
Private Call ringing to the caller		Until the call is answered

Description	Type	Repeated
Simplex Private Pre-emptive Priority Call (PPC) ring		Every 4 seconds, until the call is answered or rejected
Duplex Private PPC ring		Every 4 seconds, until the call is answered or rejected
Limited service		Once, upon entering limited service
New mail received		Once
New Group Call		Once
General		
Volume setting (earpiece, keypad, speaker)		Continuous
Volume setting (ringer)		While setting the volume
Transmit Inhibit (TXI)		Once
Double PTT - Single Tone		Once
Double PTT - Double Tone		Once
Double PTT - Triple Tone		Once

NOTE *Call-Out tones cannot be muted by the user.*

Periodic Alert

Periodic alert indicates the missed calls and the unread messages. For each indication the unread message tone is played with the orange LED color.



This feature can be disabled/enabled by the user. Press  and select **Setup > Tones > Periodic Alert** also to set the period of time between the indications.

Key, Knob, and Button Overview

On-Off/End/Home Key


- Press and hold to turn the MTH800 On/Off.
- Press to end calls.
- Press to return to the Home display.

Soft Keys

Press  or  to select the option that appears in the display directly above the left or right soft key.

Menu Key

Menu key has two functions. Press  to enter:

- **The menu** (when not in the menu). The MTH800 menus allow you to control your MTH800 settings.
- **Context sensitive menu** (when  icon is on and while not on Idle screen) to view a list of items for the current menu.

Rotary Knob

The Service Provider can program the Rotary knob to one of the following uses:

1. **Dual control** – the knob is used as both a volume control and to scroll through lists. Press the knob to toggle between volume and list control (default programming).
2. **List control** – the knob is used to scroll lists (e.g. Talkgroup lists) or menu items. In this case volume control is always via the Side keys.
3. **Volume control** – the knob is used only as a volume control; turn clockwise to increase the audio volume level.



Press and hold the Rotary knob to lock it, press and hold it again to unlock. Powering Off also unlocks a locked Rotary knob.



Emergency Button

Press and hold this button to enter Emergency Mode.

When the MTH800 is powered down, press and hold this button to power On in Emergency Mode or in standard mode (as programmed).



Function Keys

NOTE For information on the function assigned to each Side, Numeric,  or  keys, please refer to your Service Provider.

NOTE The required time you need to press the Side, Numeric,  or  keys to activate a one-touch function is set as default to 1 second. This time may be set, however, by your Service Provider.

Side Keys

The Rotary knob and Side key programming are paired:

Rotary Knob Programming	Side Key Programming
Dual control	Programmed to a one-touch function
List control	 : Volume Up  : Volume Down
Volume control	Programmed to a one-touch function

When the Rotary knob is programmed to volume control or dual control, the Side keys support the one-touch feature that allows you to select or activate commonly used features by pressing and holding a single key. By default, the upper Side key is set to “Backlight On/Off” and the lower Side key is set to “Screen Saver On”. Please check with your Service Provider.


Numeric, and Keys

The MTH800 supports the one-touch feature that allows you to select or activate commonly used features by pressing and holding an assigned key.

One Touch Private Call

The MTH800 supports the one-touch private call if it is set by the Service Provider. User can dial the last group call originator number via pressing the assigned button.

Speaker Control Key

Press  to activate the earpiece (low audio), PHF (low audio) or speaker (high audio), depending on the menu settings.


Type of Call	Menu Setting	Key Use
Simplex call (Group*/Private)	Menu > Setup > Audio > Audio Toggle > Spkr Cntrl	Speaker On/Off for Group and Private Calls
	Menu > Setup > Audio > Audio Toggle > Always Loud	Speaker On/Off for Private Call
Duplex call (Private/Phone/ PABX)	-----	Controls speaker/earpiece of the on-going call

* In an Emergency Group Call, the voice sounds from the speaker regardless of the speaker setting.

Volume Adjustment Mode

The Service Provider can enable Volume Adjustment Mode feature. All the settings regarding **Individual** mode are adjustable and retained even if the user switches back to **Common** mode.

In **Common** mode the user adjusts all the **Volumes** at the same time.



To change the volume setting or settings, press  > **Setup** > **Set Volume**.

The LED Status Indicator

The LED indicator shows the states of your MTH800.

Indicator	Status
Solid green	In use
Flashing green	In service
Solid red	Out of service
Flashing red	Connecting to a network/Entering DMO
Solid orange	Transmit Inhibit (TXI) in service / Channel busy in DMO
First solid then flashing orange	Incoming call
No indication	Switched off


To Enter the Menu Items

1. Press .
2. Scroll to the required item, press **Select** or  to select.

To Return to the Previous Level


Press **Back** or .

To Exit the Menu Items


Press .


NOTE *Your MTH800 may exit if no key press is detected for a time-out period.*

List of Meun Items




See next page





See next page




NOTE *This is the standard menu layout. Your Service Provider may enable/disable some menu items or change their names.*


Creating Menu Shortcuts

Use shortcuts to access frequently-used menu items.

Menu Shortcut Creation

Navigate to the menu item and press and hold  as the item is highlighted.

Menu Shortcut List

To look for assigned shortcuts, press  and select **More... > Shortcuts > <shortcut name>**.

Menu Shortcut Use






From Home display, press  and the numeric key(s) assigned to the shortcut.










The Display












When you use your MTH800, icons appear on the display to indicate the following conditions.

Status Icons

Status icons appear when your phone is engaged in certain activities or when you have activated certain features.









Status Icon	Description
Trunked Mode Operation (TMO)	
	Signal Strength Allows you to check signal strength. More bars indicate a stronger signal.
	No Service
	Scan Indicates scanning is activated in the MTH800.
	Data Connected Displayed when the MTH800 is successfully connected to an external device and ready for data transfer.
	Data Transmit/Receive Displayed when the MTH800 is transferring data to/receiving data from the external device (laptop or desktop PC). No number – standby data session. Number 1, 2, 3, or 4 – indicates active data session with 25%, 50%, 75%, or 100% bandwidth.

Status Icon	Description
Direct Mode Operation (DMO)	
	Signal Strength Indicates an incoming Direct Mode Group Call.
	Direct Mode Displayed when the MTH800 is in Direct Mode.
	DMO Gateway Indicates that gateway is selected. The icon has three states: Solid – while the MTH800 is synchronised with the gateway. Flashing – while the MTH800 is not synchronised or during attachment. No icon – during a terminal to terminal and repeater call.
	DMO Repeater Displayed when the repeater option in DMO is selected. This icon has three states: Solid – while the terminal has detected the repeater (i.e., when the terminal receives a presence signal). Blinking – while the terminal has not detected the repeater or during attachment. No icon – during a terminal to terminal and gateway call.
General Icons	
	All Tones Off / Duplex & Simplex Ring Muted Indicates that all alert tones are off in the MTH800 or both Simplex Ring volume is set to 0 and Duplex Ring volume is set to 0.
	Simplex Ring Muted Indicates that Simplex Ring volume is set to 0 and Duplex Ring volume is set to more than 0.
	Duplex Ring Muted Indicates that Duplex Ring volume is set to 0 and Simplex Ring volume is set to more than 0.
	Vibrate On Indicates that the MTH800 will vibrate to alert you of an incoming call.
	Vibrate and Ring Indicates that the MTH800 will vibrate and ring to alert you of an incoming call.

Status Icon	Description
	Speaker Off (Low Audio) Indicates that the audio will sound through the earpiece. (See detailed explanation of Speaker Control key.)
	Low Audio Indicates that the audio mode is changed to low.
	High Audio Indicates that the audio mode is changed to high.
	Earpiece Connected Indicates that the earpiece is connected.
	RUI Pseudo Log On Indicates that the user is pseudo logged on.
	Pseudo Log On with Packet data Indicates that the user is pseudo logged on and Packet Data at the same time.
	Battery Strength Shows the charge in your battery. Full icon is full charge.
	Emergency Appears while the MTH800 is in Emergency Mode.
	List Scrolling Displayed to indicate that the Rotary knob use is list scrolling, as long as this use is selected.
	New Message Has Arrived Indicates a new message just arrived.
	New Message(s) in Inbox Indicates that you have unread messages in your inbox.






Menu Icons

The following icons make it easy to identify the menu items at first glance.

Menu Icon	Description
	Main Menu Items/Context Sensitive Menu Appears above  if the main menu items/context sensitive menu are active.
	Messages <ul style="list-style-type: none">• Send status messages,• Send text messages (free text or according to user defined or predefined templates),• Receive messages in inbox.
	Contacts Add, search, edit, or erase entries in the contact list.
	Security Lets you turn On/Off and verify security features, and change passwords.
	Setup Allows you to customise your MTH800.
	More... Contains more customisable menu items.
	Scroll Bar Indicates navigation among items that occupy more than one screen. If all items appear in one screen, the scroll bar is empty.








Inbox Icons

The following icons indicate the status of messages in the inbox.

Inbox Icon	Description
	Unread (New) Message Indicates that you have not read the message yet.
	Read (Old) Message Indicates that you have read the message.
	Sender Information in Message View Indicates sender information (name or number).
	Time and Date Stamp in Message View Indicates the time and date of message arrival.
	Delivery Status Received Indicates delivery status for Store & Forward messages.




Contact Icons

In the contact list display, the following icons may appear next to the contact numbers to indicate the type of stored number.

Contact Icon	Description
	Private ID Number
	Mobile Phone Number
	Home Phone Number
	Work Phone Number
	PABX Number
	Other Phone Number
	Pickers Indicate more than one number is stored with the contact.

Outbox Icons

In the Outbox submenu those three icons indicate the process of sending the Store & Forward messages. For more information please contact your Service Provider.

Outbox Icon	Description
	Delivery in Progress
	Delivery Accomplished
	Delivery Failed


Text Entry Icons

Selecting the Text Entry Mode

Text entry modes make it easy for you to enter names, numbers, and messages.

In the text entry screen, press  > **Entry Mode**, and then select one of the following modes:

- **Primary** – for entering alphanumeric characters
- **Numeric** – for entering numbers only
- **Symbol** – for entering symbols only
- **Secondary** – for entering alphanumeric characters. (This mode is optional and you have to add it to the list.)

In the text entry screen, you can also press  repeatedly to change to Primary, Numeric, Symbol, or Secondary (if you have set it up).

Adding Secondary to the List of Text Entry Modes

Secondary is convenient when you use one language, and sometimes wish to switch to another one.

This mode appears in the list only if you set it up first via

 > **Entry Setup**.


None is the default programming from factory and indicates no secondary entry mode is selected.

Selecting the Text Entry Method and Language

There are two text entry methods:

- **TAP** – Enter letters, numbers and symbols by pressing an Alphanumeric key one or more times.
- **iTAP** – Let the terminal predict each word as you press an Alphanumeric key.

You can use these methods in the languages programmed in the terminal.







In the text entry screen, press  > **Entry Setup**, and then change to one of the methods and its related language (for example: TAP English).

Text Capitalisation

Press .

Icons











In the text entry screen, icons tell you which text entry mode and method you are using. A character counter icon indicates the number of entered characters.

Primary Icons	Secondary Icons	Description
abc 1	abc 2	TAP – no capitals
Abc 1↑	Abc 2↑	TAP – capitalise next letter only
ABC 1↑	ABC 2↑	TAP – all capitals
abc 	abc 	iTAP – no capitals
Abc 	Abc 	iTAP – capitalise next letter only
ABC 	ABC 	iTAP – all capitals



Numeric Icon	Description
123	Enter numbers.

Symbolic Icon	Description
@	Enter punctuation and symbols.

List of Keys and Characters in Alphanumeric Mode (TAP/iTAP)

Key	Alphanumeric Mode (TAP/iTAP)
	Press to cycle through single shift, caps lock, and lower case.
	. , ? ! 0 1 @ ' " - () / : _ ; + & % * * = < > € £ \$ ¥ ¢ [] { } \ ~ ^ ¸ i \$ #
	A B C 2 a b c 2
	D E F 3 d e f 3
	G H I 4 g h i 4
	J K L 5 j k l 5
	M N O 6 m n o 6
	P Q R S 7 p q r s 7
	T U V 8 t u v 8
	W X Y Z 9 w x y z 9

List of Keys and Characters in Numeric Mode


Key	Numeric Mode
 to 	<ul style="list-style-type: none"> • Press to enter digit at insertion point. • Press and hold any numeric key to enter TAP alphanumeric mode. • To exit TAP alphanumeric mode, press and hold any numeric key.

Getting Started

Battery


Installing the Battery

1. Remove the battery from its protective clear plastic case.
2. If necessary, remove the battery cover as shown below.
3. Insert the battery top into the compartment as illustrated.
4. Carefully press the battery silver bottom downward until it clicks into place.
5. Replace battery cover.



Replacing the Battery

1. To remove the battery cover, push down the cover button. Slide the cover away.
2. Push retaining clip up and then lift the top of the battery out.
3. Replace the battery.



Charging the Battery

Motorola approved chargers provide optimum performance. Other chargers may not fully charge your Motorola Lithium-Ion battery or may reduce the life of the battery.

The MTH800 can be either **On** or **Off** during charging.

1. Insert the connector on the charger into the socket at the base of the MTH800. Select the required plug adapter (UK or European type) and connect to the charger. Then plug the charger into a suitable mains socket.
2. The MTH800 displays the **Charger Connected** message only if the MTH800 is **On** when connecting the charger. If the MTH800 is **Off**, the display shows an icon of the battery in charging.

The Battery icon shows the charging status (see below).



Empty



Full



Empty



Full

Battery Capacity

Battery Charge Progress


Battery Capacity Information

Information	Description
Green icon	Full (50% –100% capacity)
Yellow icon	Middle (20% –50% capacity)
Red icon	Low (10% – 20% capacity)
Empty icon	Very low (5% –10% capacity)
Low battery message	Less than 5% capacity


Attaching the Antenna

NOTE Turn the MTH800 Off before installing or removing the antenna.

Insert the bottom of the antenna into the screw-in base on the top of the MTH800. Turn clockwise until snug. **Do not force.**



Powering On/Off (On-Off/End/Home Key)


To power **On**, press and hold . Your MTH800 performs a self-check and registration routine. After successful registration, the MTH800 is in service.

To power **Off**, press and hold . You will hear a beep and the **Powering Off** message is displayed.

Powering On (Emergency Button)

Press and hold the Emergency button to power **On**. The MTH800 will power **On** in Emergency Mode or in standard mode (as programmed).

Powering On with Transmit Inhibit (TXI) Active

Transmit Inhibit is a feature allowing you to switch off transmission before entering a Radio Frequency (RF) sensitive area. To activate this feature, press  and select **More... > Networks > TXI Mode > Activate**.



WARNING

*Pressing the Emergency button, even if Transmit Inhibit is activated, causes the MTH800 to transmit immediately. The MTH800 must **NOT** be within the RF sensitive area when entering Emergency Mode.*

The TXI Mode remains active at power **On**. You will be asked whether to leave the TXI Mode **On** or not.



WARNING

Ensure you have left the RF sensitive area before deactivating Transmit Inhibit.

Press the **Yes** soft key to deactivate the TXI Mode. If the MTH800 was previously used in Trunked Mode, it will register to the network. If the MTH800 was previously used in Direct Mode, it will remain in Direct Mode.

Press **No** in Trunked Mode and the MTH800 powers down; press **No** in Direct Mode and you remain in Direct Mode with TXI selected.

Unlocking the MTH800





Your MTH800 may be locked at power up.

To unlock the MTH800 after powering on, enter the code at the prompt. The MTH800 enters the default Home display.

The unlock code is originally set to 0000. Your Service Provider may change this number before you receive your terminal.

Locking/Unlocking the Keypad

To prevent accidental key/button presses:

Press   to lock the keypad. Press again   to unlock. Service Provider can choose the notification for the Keypad lock and if to lock the **PTT**.

Keypad Lock Notification

When the keypad is locked one of the following instructions is displayed:

- None – no notification is display.
- Notification Only – **Keys Locked** is displayed.

Notification and Instruction – **Keys Locked, Press Menu and * to lock/unlock** is displayed.




Automatic Keylock

This feature locks the keypad automatically after not using it for a predefined time. To turn it on/off or to set the delay go to **Menu > Security > Keylock Setup**.

Keypad Lock on Startup

The user can set the Keylock at the start up of the terminal. To turn it on / off go to **Menu > Security > Keylock > Start Locked**.

NOTE


Your Service Provider can lock the keypad with and without the PTT,  and  during incoming call, but the Rotary knob and  are always available.


NOTE

The Emergency button is not locked. Pressing the Emergency button unlocks the keypad.

Radio User Identity (RUI)

Your MTH800 needs to confirm RUI to provide the full service. After powering on you are prompted to input your **User ID** and **User PIN**.

To **Log on** press  > **More... > RUI > Log on**

To **Log off** press  > **More... > RUI > Log off**

If the Log on is not successful radio has limited access which is specified by the Service Provider.

NOTE

Radio with RUI feature disabled provides the full service to the user without login prompt.



NOTE

All the time the display indicates if the user is logged on (blue color of the icon) or logged off (grey color of the icon).

Selecting TMO or DMO Operation

Entering TMO or DMO

Enter TMO or DMO in one of the following ways:

- From the Home display press **Optns** and select **Direct Mode** if the MTH800 is in TMO.
- From the Home display press **Optns** and select **Trunked Mode** if the MTH800 is in DMO.
- Press  and select **More... > Networks > Trunked Mode** if the MTH800 is in DMO.
- Press  and select **More... > Networks > Direct Mode** if the MTH800 is in TMO.
- Press the TMO/DMO one-touch button (if programmed by your Service Provider).

You can make and receive the following types of calls when the MTH800 operates in Trunked Mode:

- Group Calls
- Private Calls
- Private Calls via MS-ISDN
- Phone Calls
- PABX Calls – local (office) extension calls
- Emergency Calls
- Emergency Private Calls.

You can make and receive Group and Private Calls when the MTH800 operates in Direct Mode. This includes Emergency Group Calls.

The MTH800 returns to the Home display when there is no activity for a few seconds.

NOTE

Your terminal can alert you of an incoming call. Select the alert settings in the Vibrate menu and Tones menu items.

Group Calls

A Group Call is a communication between you and others in a group. A group is a pre-defined set of subscribers enabled to participate in and/or invoke a Group Call.

Groups are organized in maximum three folders. Each folder may contain folders and several groups.

Favorite Folders


You can organise your favorite groups into three folders.

Selecting the “My Groups” Folder


NOTE *Default name for the first favorite folder is “My Groups”.*


From the Home display, press  to quickly access the folders.

Adding a Group (TMO/DMO)

1. Press  and select **More... > Group Setup > My Groups > <FolderName> > [New Group]**.
2. Select a group by alphabetic search (“**TMO/DMO by abc**”). Enter up to 12 characters of the group name. Or select a group by folder search (“**TMO/DMO by Folder**”). Select the folder and select the group. The group is added to the “My Groups” folder.



Deleting a Group (TMO/DMO)

1. Press  and select **More... > Group Setup > My Groups > <FolderName>**.
2. Highlight talkgroup name that you want to delete and select **Delete**.



NOTE *To delete all the groups press  and select **Delete All**. This option is available only if the Service Provider enables it.*

3. Press **Yes** to confirm.

Renaming Favorite Folder

1. Press  and select **More... > Group Setup > My Groups**.
2. Highlight a group folder name and press .
3. Select **Rename Folder**.
4. After editing the name of the folder press **Ok** to confirm.

Deleting Favorite Folder

1. Press  and select **More... > Group Setup > My Groups**.
2. Highlight a group folder name and press .
3. Select **Delete Folder**.
4. Press **Yes** to confirm.

NOTE *You cannot delete the last favorite folder.*

Selecting a Group

NOTE *When you navigate in the Favorite folders and select a DMO group, your terminal will switch between TMO and DMO (and vice-versa).*

Using the Rotary Knob

(If programmed)

From the Home display, press shortly on the Rotary knob and rotate until the requested group appears.

Group selection occurs:

- After a time-out
- Or, by pressing **Select** (if configured by your Service Provider)

Using the Navigation Key

From the Home display, scroll left or right until the requested group appears. Then press **Select** to confirm selection.

Using Alphabetic Search

From the Home display, press **Optns**. Select a group by alphabetic search (“**TG by abc**”). Enter up to 12 characters of the group name.

Select the group.

NOTE *Even if the talkgroup exist in couple folders, alphabetic search displays it once.*

Using Folder Search


From the Home display, press **Optns**. Select a group by folder search (“**TG by Folder**”). Select the folder and select the group.

Using the Numeric Keypad - Speed Dialing

From the Home display, you can dial a group by entering its speed number via the keypad. This feature is called Talkgroup Speed Dialing. The speed number is pre-configured in the terminal.


You can view a speed number attributed to a group, if it exists.

Viewing the speed number

1. From the Home display, press **Optns**.
2. Select **TG by Folder** and then appropriate folder name.
3. Press .
4. Select **View** to view the talkgroup speed number.

In this example “82” is the speed number. Press **Back** to return to the attached group screen.

Using a speed number

1. Enter a number (for example: “82”).
2. Press .
3. Press **Attach** to attach the new group, or press **PTT** to attach and call.

NOTE

Speed Number for the TMO and DMO groups can be the same. For example if you are in TMO mode all the speed numbers from this mode are going to work.

Selecting a Folder

From the Home display, press **Optns**. Select **Folder**, and select the desired folder. The display shows the last selected group in that folder.


TMO Group Calls

In TMO the MTH800 is used with your Service Provider's infrastructure.

Making a TMO Group Call

1. From the Home display and if this is the required group, press and hold the **PTT**.
2. Wait for the talk permit tone and then speak into the microphone. Release the **PTT** button to listen.

When you start a call, all members of the selected group who have their units turned on, will receive the Group Call.

NOTE *If you are in an on-going Group Call and wish to make a new call, press  to ignore the current call. Start the new call.*

NOTE *The **No Group** message is displayed when you are out of the normal coverage area of your selected group. You must then select a new group that is valid for your working location.*

Receiving a TMO Group Call

Unless it is engaged in a call, your MTH800 will receive the Group Call. To answer the call, press and hold **PTT**.

Your MTH800 shows the group name and the caller's private number or alias if previously stored in your contact list.

Receiving a TMO Broadcast Call

The Broadcast Call (also called Site Wide Call) is a high-priority Group Call from the console operator (or dispatcher) to all users. The MTH800s are configured to monitor a Broadcast Call, but users cannot talk back.

The Broadcast Call pre-empts an on-going Group Call that has the same (or lower) call priority.

PTT Double Push

This feature, if enabled by your Service Provider, allows you to send the tone when the radio is in idle or Group Call mode by pressing **PTT** twice.

NOTE *This feature interacts as the **PTT** pressed to invoke the Group Call.*

After the D-PTT tone is played, the user can press and hold the PTT once again to get the permission to talk. To activate/deactivate the D-PTT Tone:

1. From the main menu, select **Setup > Tones > D-PTT Tones > D-PTT Mode**.

2. Choose required setting, and press **Select**. Press **Back** to exit.

To choose the tone:

1. From the main menu, select **Setup > Tones > D-PTT Tones > Tone Style**.

2. Choose the tone between three options: **Single**, **Double** or **Triple**. Please go to D-PTT Tones on page 10 to view the specification of the tones.

DMO Group Calls

In DMO the MTH800 can be used without your Service Provider's infrastructure.

DMO allows communication with other terminals also operating in DMO, which are on the same frequency and group as your MTH800.

NOTE *In DMO it is only possible to place the following call types: Group Calls, Emergency Group Calls, Private and Private Simplex Calls.*

When you start a call, the members of the selected group who have their units turned on will receive the Group Call.

In DMO the MTH800 can communicate with the trunking system (and vice-versa) if the Gateway option is enabled in the MTH800.

Making a DMO Group Call

1. Enter **Direct Mode** by pressing **Optns** and selecting **Direct Mode**.
2. Make sure that you have selected the required group. Press and hold the **PTT** button.
3. Wait for the talk permit tone and then speak into the microphone. Release the **PTT** button to listen.

Receiving a DMO Group Call

You can receive a DMO Group Call only when your MTH800 is in DMO.


Unless it is engaged in a call, your MTH800 will receive the Group Call. To answer the call, press and hold **PTT**.

Your MTH800 shows the group name and the caller's private number or alias if previously stored in your contact list.





Exiting DMO

To exit DMO, press **Optns** and select **Trunked Mode**.

Private, Phone, and PABX Calls


NOTE *If you are in an on-going Group Call wish to make a new call, press  to ignore the current call. Dial the number.*

Creating a Contact





1. From the Home display, press **Contcs**. Select [New Contact].
2. Enter name. Press **Ok** to confirm.
3. Press  /  and select the type of stored number (such as Private).
OR
 - Press **Change**, the display shows 6 type selections.
 - Press  /  to choose a type of stored number.
 - Press **Select**, the display returns to Contact Details screen.
4. Enter number (#). Press **Ok**.
5. Continue to enter other types and numbers, as you may keep several numbers (Private, Mobile, Home, Work, PABX, Other) for the same person under the same contact name.
6. When finished, press **Done**. Press **Back** to return to Home display.

How to Dial

Dialing a Number



1. From the Home display dial a number.
2. Press **CType** repeatedly to select the call type (Private, Phone, or PABX).
3. Press **PTT** or  depending on the call type.


Dialing via the Contact List

You can also use the contact list to select a number you previously stored. Press **Contcs** and search the stored number by scrolling ( or ) or by entering up to 12 characters of the contact name using alphabetic search. If the contact has more than one number, use  /  to select the number.

Speed Dial

Speed dial allows you to dial a shortened number of up to three digits instead of the full number. The speed dial number is the location of an entry in the contact list.

1. Enter the pre-programmed speed dial number (for example: 5) and press .
2. To place the call, press .

To hang up, press .


Private Call


A Private Call, also called Point-to-Point or individual call, is a call between two individuals. No other terminal can hear the conversation. This call can be:

- a Duplex call (if the system allows) in TMO, or
- a standard Simplex call in TMO or DMO.

Making a Private Call



1. From the Home display dial a number.
2. If Private is not the first type of call presented, press **CType** to select the Private Call type.
3. For a *Simplex* call, press and release the **PTT** button. You will hear a ringing tone. Wait for the called person to answer your call. Press and hold **PTT**. Wait for the talk permit tone (if configured) before talking, and release the **PTT** when listening.

For a *Duplex* call, press and release . You will hear a ringing tone. Wait for the called person to answer your call.

4. To end the call, press . If the called person ends the call, the **Call Ended** message is displayed.

NOTE *While Transmit Inhibit is activated, an incoming Private Call is indicated, but you cannot answer the call.*

Receiving a Private Call

1. The MTH800 switches to the incoming Private Call. The display shows the caller's identity.
2. To answer an incoming *Simplex* call, press **PTT**. To answer an incoming *Duplex* call (indicated by **Spkr/Erpc** soft keys), press  or green receiver button.
3. To end the call, press .

NOTE *Your terminal can alert you of an incoming call. Select the alert settings in the Vibrate menu and Tones menu items*

Phone and PABX Calls

The **Phone Call** allows you to call a landline telephone number, a cellular mobile phone number or another terminal using ISDN number.

NOTE *Feature MS-ISDN enables the terminal to make and receive the calls from the phone using ISDN number.*

The **Private Automatic Branch Exchange (PABX) Call** allows you to call local (office) extension numbers. This type of call needs to be activated by your Service Provider.

In this publication we use “phone number” when referring to these numbers.

NOTE *While Transmit Inhibit is activated, an incoming Phone or PABX Call is indicated, but you cannot answer the call.*

Making a Phone or PABX Call

1. From the Home display dial a number.
2. If Phone or PABX are not the first type of call presented, press **CType** repeatedly to select the Phone or PABX call type.
3. Proceed as for making and receiving Duplex Private Calls. If the user presses the PTT button it initiates a Simplex Phone Call.

Emergency Mode

You can send and receive **Emergency Group** Calls in **Trunked Mode** or in **Direct Mode**. If your terminal is configured to operate through a gateway, Emergency calls can be placed through the gateway.

You can initiate an Emergency Group Call to and receive it from:

- selected group (TMO and DMO) (if tactical emergency)
- pre-defined group (if non-tactical emergency).

Contact your Service Provider to know which is the selected mode.

Your Service Provider will configure the Emergency Alarm and Hot Microphone features.

Emergency calls will be allocated emergency priority in the system.

Entering or Exiting Emergency Mode

To enter Emergency Mode, press **and hold** the Emergency button at the top of the MTH800.

NOTE *The required time you need to press the Emergency button is set to default to 0.5 seconds. The time can be configured by your Service Provider.*

NOTE *Pressing the Emergency button activates one or more services. Contact your Service Provider for more information.*

To exit Emergency Mode, press and hold **Exit**. Your terminal will switch to the Home display.

Sending an Emergency Alarm

Your MTH800 will send an Emergency Alarm to the dispatcher (if configured by your Service Provider):

- Automatically, upon entering Emergency Mode.
- If you press the Emergency button again while the MTH800 is in Emergency Mode.

After sending the alarm, the display will show one of the following delivery reports:

- **Alarm Sent**
- **Alarm Failed**

In both cases, the display returns within a few seconds to the main screen of the Emergency Mode.

Due to no delivery confirmation in DMO, **Alarm Sent** information confirms only sending the alarm.



WARNING

*Pressing the Emergency button, even if Transmit Inhibit is activated, causes the MTH800 to transmit immediately. The MTH800 must **NOT** be within the RF sensitive area when entering Emergency Mode.*

NOTE

The Emergency Alarm is a special status message sent to the dispatcher monitoring the selected group. This can be used in dispatch systems to highlight emergency calls.

NOTE

Some systems do not support the Emergency Alarm feature when the user is in a "Local Area Service" area.

Hot Microphone Feature

If the Hot Microphone feature was programmed into your MTH800 by your Service Provider, you can make an Emergency Group Call and talk to the dispatcher (and members of your group) without the need to press and hold the **PTT**.

The microphone will stay open for a time period (programmed by your Service Provider). The microphone will stay open until:

- the Hot microphone time period expires
- you press **PTT** during the Hot Microphone period
- you press the **End** key

At the end of the Hot Microphone the **Emgcy Mic Ended** message will be displayed and the MTH800 returns to the Emergency Mode. The Hot Microphone feature is disabled and PTT operation returns to normal.

If required you can resume Hot Microphone by pressing the Emergency button again. Also your Service Provider is able to resume Hot Mic without user interaction by setting Alternating Hot Mic feature.

NOTE

Hot Microphone feature is available in DMO and TMO mode.

Making an Emergency Group Call





- Hot Microphone enabled – to initiate an Emergency Group Call, press and hold **Emergency Button**.
- Hot Microphone disabled – to initiate an Emergency Group Call, press and hold **Emergency Button**. When the display has changed to Emergency Group Call hold **PTT** and wait for talk permit tone (if configured) and talk. Release the PTT to be able to listen.

Silent Emergency Mode

NOTE *Silent Emergency Mode needs to be enabled by the Service Provider.*

To enter Silent Emergency Mode, press **Emergency button**.

Silent Emergency Mode provides no audible and visible indication. All of the key tones are switched off.

To exit Silent Emergency Mode, press  and  key simultaneously or  and then  key within 3 seconds.

Call-Out

This feature allows the user to receive Call-Out alerts. When the Call-Out messages have been received by the radio, it interrupts current services and attends to the Call-Out alert without any further delay. After Call-Out alert has been cleared, the radio exits Call-Out mode and reverts back to normal mode. The user is able to receive only Emergency Calls during Call-Out mode. There are four types of the Call-Out alert:

- Normal Call-Out
- Storm plan – it is sent to a group several time to raise reliability. User can only accept the Call-Out by pressing any button and is moved to information phase (soft keys are not labelled).
- Fallback Mode – it includes only voice communication. It can be cleared manually



NOTE *Fallback is only possible when Radio is in Local Site Trunking.*

- Test Call-Out – dispatcher has the ability to test this feature. Radio is generating the tone with **Call-Out Test** on the display. Only one softkey is enabled **Test OK** to confirm and to clear the test.

Interactions when the user is in other mode

- TXI Mode – users can read the message but they can not respond to it. They have an option to leave the TXI Mode by pressing soft key or reject the Call-Out message.
- DMO Mode – Call-Out is not supported.
- Emergency Mode – all the Call-out alerts are ignored.

Call-Out service phases


- Alerting phase – user receives a Call-Out message. The alarm tone indicates that the message text is displayed. Under it there are three options for the user to pick: **Accept**, **Reject** or . If the user accepts the alert no other service from this point can interrupt.  key gives more choices.

NOTE *The user can stop the alert tone by pressing PTT or any of the soft keys.*

- Information phase – the user is still in the Call-Out mode and can receive more detail information about the incident that occurred via subsequent text or the voice message. The user can query for more information using voice group call or Call-Out text function which enables to send a text message to the Service Provider. User can always respond and send back the text or the voice message using voice group call.

Call-Out Box



Call-Out Box gives the user the option to view and store the Call-Out messages for future reference.

To view them press  > **Messages > CO Box**.



When the radio is in Call-Out Mode, you can only read the ongoing Call-Out messages.

Messages

Sending a Status Message




Select the desired group, then press  and select **Messages > Send Status**. Select status and press  or **PTT**.

Sending a New Message




Press  and select **Messages > New Message**. Write your message. Select **Send**, or press  or **PTT**. Select your mail recipient or enter number. Select **Send**, or press  or **PTT** to send the new message.

NOTE *The message can be send to private, phone and a group number. Phone option needs to be enabled by your Service Provider.*

Sending a User-Defined Message

Press  and select **Messages > Templates**. Scroll and choose your required template. Select **Send**, or press  or **PTT**. Select your mail recipient or enter number. Select **Send**, or press  or **PTT** to send the message.

Sending a Predefined Message

Press  and select **Messages > Predefined**. Scroll and choose your required template. Press  and select **Edit** to edit the message. Type required information. Select **Send**, or press  or **PTT** to send the message.

Handling New Incoming Text Messages

Your MTH800 will alert you of an incoming message and enter the inbox automatically, if there is no on-going activity in the terminal.


Scroll to the message and select **Read** soft key. To read a long message, press **More** to read the next page and **Back** to return to the previous page.


Then select **Reply**. Or press  and select to **Store / Delete / Delete All / Forward**.

NOTE

For Long Text Messages Reply, Store and Forward options are not available.

Handling Unread (New) Messages

Press  and select **Messages > Inbox**. Scroll to the message and select **Read** soft key. To read a long message, press **More** to read the next page and **Back** to return to the previous page.

Press  and select to **Store / Delete / Delete All / Reply / Forward / Refresh**.

NOTE


Message contains up to 1000 characters.

NOTE


It is possible to send the message to more than one user. Pick the group from the contact list on your MTH800.

Tips & Tricks

Modeless Operation

No need to select a mode (Group / Private / Phone) before initiating a call. Just dial a number and press **CType** (call type) soft key to decide what call it is (then press **PTT** or .

Home Key




Not sure where you are? Want to get back to Home display?
Press .

Backlight Control

You can either disable backlight (covert operation) or have it automatically turned on, by pressing any key. Third option is semi-auto, which means that only switching on the radio, pressing assigned button to the backlight feature and charging can trigger backlight.


The backlight remains on until the pre-programmed timer runs out.

Menu Shortcuts

- You can easily access any menu item, by pressing  and a Numeric key. (No delay between  and the key!)
- You can ask your Service Provider to program menu shortcuts.
- You may also define a new shortcut: enter the menu item, press and hold , and follow the instructions in the display.

High/Low Audio Control

You can control audio routing (speaker/earpiece/PHF) for any Private or Group Call via the dedicated Speaker Control key.

However, you can define via the menu to have all Group Calls in high audio ( > **Setup** > **Audio** > **Audio Toggle** >


Always Loud).

NOTE *High/Low audio control is switched via One Touch Button. Contact your service provider for more information.*

Unified Contact List

You can keep several numbers (Private, Mobile, Home, Work, PABX, Other) for the same person under the same contact name. You can create up to 1000 contacts, and have a total of 1000 private numbers and 1000 phone numbers.

Text Size

You can see the text on the display in two sizes: **Standard** or **Zoomed** ( > **Setup > Display > Text Size**).

Group Capacity


Your Service provider can program up to 2048 groups for Trunked Mode, and up to 1024 groups for Direct Mode.

Flexible Folders

You can ask your Service Provider to define how many groups will be in each folder (up to 256 folders).

“My Groups” Folders

You can select any group (TMO or DMO) and add it to your personal folder.

In the Home display, press  to quickly access your “My Groups” folders.

Options (in the Home Display)


You can easily change folder, select groups, switch between TMO and DMO (and vice-versa), and other functions via the Home display Options.

Easy Navigation while in Menu


When scrolling up/down menu items, try also right/left scrolling. (This will select the item or return to previous level.)

Flipped Display On/Off



When this feature is activated, the contents of the display are flipped upside down. This feature is particularly useful if you have to wear the MTH800 on the shoulder, belt, or lapel and at the same time wish to read the display upside down.

To activate/deactivate, press  and select **Setup > Display > Flip Display**. Or press and hold the pre-programmed one-touch button.


Dialed Call List – Quick Access

From the Home display press  to access the list of the last dialed calls.

Automatic Scrolling via Navigation Key




In a list press and hold  or  for automatic scrolling.

Recent Calls Menu – Quick Access

From the Home display press .

Setting Time & Date

Time and date are synchronized by the infrastructure. When not within the infrastructure signal range you can set the values manually.

- To set time press  and select **Setup > Time & Date > Set > Set Time**. Enter time using navigation key and/or numeric keypad.
- To set date press  and select **Setup > Time & Date > Set > Set Date**. Enter date using navigation key and/or numeric keypad.
- To automatically set date and time press  and select **Setup > Time & Date > System Update**. Pick one out of three options accordingly to your needs:
 - **Off** – System Update is turned off
 - **Time only** – time is updated
 - **Time & Offset** – the time is updated automatically according to the current time zone when user is in TMO mode. In DMO mode the radio is using its internal clock.

Template Names

User is able to give the title of the template by his preference. If no default name is given.


Toggling between Talkgroups

You can switch the last two talkgroups in any mode and between the modes. For example when you are in TMO and would like to switch to the last Talkgroup that was in DMO, press and hold One Touch Button. It works in both ways and in one mode. After powering off, the radio remembers your two last Talkgroups.




MTH800






Quick Reference Guide



Turning the MTH800 On/Off

To power the MTH800 on/off, press and hold .

Using the MTH800 Menu System

- To enter the menu, press .
- To scroll through the menu, press .
- To select a menu item, press **Select** soft key or .
- To return to previous level, press **Back** or .
- To exit the menu items, press .

Selecting Trunked/Direct Mode Operation

- Your terminal may be configured with a one-touch button to switch between TMO/DMO. Contact your Service Provider for more information.
- From the Home display press **Optns**, select **Trunked Mode/Direct Mode**.

Making a TMO Group Call

From the Home display navigate to the desired group. Press **Select** soft key (if configured). Press and hold **PTT**. Wait for the talk permit tone (if configured) and talk. Release **PTT** to listen.

Making a DMO Group Call

Enter DMO. Navigate to the desired group. Press **Select** soft key (if configured). Press and hold **PTT**. Wait for the talk permit tone (if configured) and talk. Release **PTT** to listen.

Making a TMO Emergency Group Call


Enter TMO. Press and hold the Emergency button. Emergency alarm is sent automatically. Press and hold **PTT**. Wait for the talk permit tone (if configured) and talk. Release **PTT** to listen. If using **Hot Mic** feature, wait for the **Emergency Mic On** message to appear on the display and talk without pressing **PTT**.

To exit Emergency Mode, press and hold **Exit** soft key.


Making a DMO Emergency Group Call

Enter DMO. Press and hold the Emergency button. Press and hold **PTT**. Wait for the talk permit tone (if configured) and talk. Release **PTT** to listen. To exit Emergency Mode press and hold **Exit** soft key.



Making a TMO Simplex Private Call

From the Home display dial a number. Press **CType** to select the call type (if required). Press and release **PTT**. Ringing sounds. Called party answers. Wait for the called party to finish speaking. Press and hold **PTT**. Wait for the talk permit tone (if configured) and talk. Release **PTT** to listen. Press  to terminate call.


Making a DMO Simplex Private Call

Enter DMO. From the Home display dial a number. Press and hold **PTT**. Wait for the talk permit tone (if configured) and talk. Release **PTT** to listen. Press  to terminate call.

Making a Duplex Private Call/Phone/PABX Call


From the Home display dial a number. Press **CType** to select the call type (if required). Press and release . Ringing sounds. Called party answers. Press  to terminate call.

Answering a Call

Your MTH800 switches to the incoming call and alerts you of the incoming call. To answer the call, press  for Phone/PABX/Duplex Private calls or press **PTT** for all other calls.

Sending a Status Message


Select the desired group, then

press  and select **Messages**


> **Send Status**. Select status and


press  or **PTT**.

Sending a New Message

Press  and select **Messages**


> **New Message**. Write your message.

Select **Send**, or press  or **PTT**. Select your mail recipient or enter number.

Select **Send**, or press  or **PTT** to send the new message.

Tips & Tricks



- **Home Key**

Not sure where you are? Want to get back to Home display? Press .

- **Backlight Control**


You can disable backlight (covert operation), have it automatically turned on by any key pressed or Semi Auto which turns on the radio by charging and pressing assigned button. You can also press the upper Side key - just to turn On/Off the backlight (if configured).

- **Menu Shortcuts**


You can easily access any menu item, by pressing  and a numeric key. (No delay between  and the key!)

You can ask your Service Provider to program menu shortcuts.

You may also define a new shortcut: enter the menu item, press and

hold , and follow the instructions in the display.


- **High/Low Audio Control**

You can control audio routing (speaker / earpiece/PHF) for any Private or Group Call via the dedicated speaker control key. However, you can define via the menu to have all Group Calls in high audio ( > **Setup** > **Audio** > **Audio Toggle**).


- **Unified Contact List**

You can keep several numbers (Private, Mobile, Home, Work, PABX, Other) for the same person under the same contact name.

- **Text Size**

You can see the text on the display in two sizes: **Standard** or **Zoomed** ( > **Setup** > **Display** > **Text Size**).

- **“My Groups” Folder**

You can select any group (TMO or DMO) and add it to your personal folder. In the Home display, press  to quickly access your “My Groups” folder.

Содржина

Безбедносни информации	4
Информации за отстранување	4
Информации за авторските права	5
Правила за иконите	6
Преглед на MTH800	7
Контроли и индикатори	7
Тонови за аудио сигнал	9
Периодичен сигнал	13
Преглед на копчињата	13
Копче за вклучување-исклучување/прекинување/ матично копче	13
Програмски копчиња	13
Копче за мени	13
Копче за ротирање	14
Копче за итни случаи	14
Функциски копчиња	14
Копче за контрола на звучникот	16
Режим на приспособување на јачината на звукот	16
Индикатор за статусот LED	17
За влез во ставките од менито	17
За да се вратите на претходното ниво	17
За да излезете од ставките од менито	17
Список со ставки од менито	18
Екран	22
Икони за статус	22
Икони на менито	25
Икони за сандаче со примени пораки	26
Икони за контакти	26
Икони за сандачето за испратени пораки	27
Икони за внесување текст	27
Да почнеме	30
Батерија	30
Инсталирање на батеријата	30
Замена на батеријата	30

Полнење на батеријата	31
Информации за капацитетот на батеријата	31
Прикачување на антената	32
Вклучување/исклучување (копче за вклучување-исклучување/прекинување/матично копче)	32
Вклучување (копче за итни случаи)	32
Вклучување со активирано ограничување на пренос (TXI)	33
Отклучување на MTH800	33
Заклучување/отклучување на тастатурата	34
Идентитет на корисникот на радио (RUI)	35
Избирање ТМО или DMO-режим	36
Влез во ТМО или DMO-режим	36
Групни повици	37
Омилени папки	37
Избирање на папката со „мои групи“	37
Додавање група (ТМО/DMO)	37
Бришење група (ТМО/DMO)	37
Преименување на омилена папка	38
Бришење на омилена папка	38
Избирање група	38
Користење на копчето за ротирање	38
Користење на копчето за навигација	38
Користење на пребарувањето по азбучен ред	39
Користење пребарување по папка	39
Користење на нумеричката тастатура – брзо бирање	39
Избирање папка	40
ТМО-групни повици	40
Воспоставување ТМО-групен повик	40
Примање ТМО-групен повик	40
Примање ТМО-пренесуван повик	40
Двојно притискање на копчето за РТТ	41
DMO-групни повици	41
Воспоставување DMO-групен повик	42
Примање DMO-групен повик	42
Излез од DMO-режим	42

Приватни, телефонски и PABX-повици	43
Креирање контакт	43
Начин на бирање	43
Бирање број	43
Бирање преку списокот со контакти	44
Брзо бирање	44
Приватен повик	44
Воспоставување приватен повик	44
Примање приватен повик	45
Телефонски и PABX-повици	46
Воспоставување телефонски или PABX-повик	46
Режим за итни случаи	47
Влез и излез од режимот за итни случаи	47
Испраќање аларм за итен случај	47
Одлика за вклучен микрофон	48
Воспоставување групен повик за итни случаи	49
Придушен режим за итни случаи	49
Повикување	50
Пораки	52
Испраќање порака за статус	52
Испраќање нова порака	52
Испраќање порака дефинирана од страна на корисникот	52
Испраќање претходно дефинирана порака	52
Управување со нови дојдовни текстуални пораки	53
Управување со непрочитани (нови) пораки	53
Совети и идеи	54
Кратко референтно упатство	59

© Motorola Inc., 2009

MOTOROLA и стилизираното М-лого се регистрирани во Канцеларијата за патенти и трговски марки на САД. Сите други називи на производи или услуги се во сопственост на нивните односни сопственици.

Безбедносни информации



ВНИМАНИЕ

Заради безбедно користење, пред употреба на овие производи, прочитајте го упатството за работа, вклучено во брошурата за безбедност на производот и изложеност на РФ 6864117B25.

Употребата на МТН800 е ограничена само на професионална употреба заради задоволување на барањата за енергетска изложеност на ICNIRP RF. Пред користење на производот, прочитајте ги информациите за РФ енергија и упатството за управување во брошурата Безбедност на производот и изложеност на РФ (Публикација на Motorola број на дел 6864117B25) за да се осигури усогласеност со границите за изложеност на РФ енергија.

Чувајте го ова **Упатство за употреба и брошурата Безбедност на производот и изложеност на РФ** на безбедно место и нека бидат достапни во случај со дополнителниот прибор да управуваат други луѓе.

Информации за отстранување



Директивата на Европската унија за отпад од електрична и електронска опрема бара производителите што се продаваат во земјите-членки на ЕУ да имаат ознака со пречкртана корпа на производот (или на амбалажата во некои случаи).

Како што е дефинирано во директивата за WEEE, ознаката со пречкртана корпа значи дека клиентите и крајните корисници во земјите-членки на ЕУ не треба да ја отстрануваат електронската и електричната опрема или дополнителниот прибор во отпадот од домаќинството.

Клиентите или крајните корисници во земјите-членки на ЕУ треба да контактираат со нивниот локален претстаник за опремата или сервисниот центар за информации во поглед на системот за прибирање на отпадот во нивната земја.

Информации за авторските права

Производите на Motorola опишани во овој прирачник може да содржат компјутерски програми на Motorola заштитени со авторско право, зачувани во мемориите на полупроводникот или во други медиуми. Законите во Соединетите Американски Држави и во другите земји предвидуваат одредени ексклузивни права за Motorola за компјутерските програми заштитени со авторски права, но не ограничувајќи се на ексклузивното право за копирање или репродуцирање во која било форма на компјутерските програми заштитени со авторски права.

Слетствено, секоја компјутерска програма на Motorola заштитена со авторско право вклучена во производите на Motorola, а опишана во овој прирачник, не може да се копира, репродуцира, модификува, пренаменува или дистрибуира на кој било начин без изрична писмена дозвола на Motorola. Понатаму, набавката на производи на Motorola нема да вклучува директно или инсуинирано, по убедување или на друг начин, доделување на каква било лиценца, во согласност со авторските права, патенти или применети патенти на Motorola, освен во случаите на нормално, неексклузивно користење на лиценцата, што произлегува од примена на законот во продажбата на производот.

Овој документ е заштитен со авторски права. Копирањето заради употреба на производите на Motorola е дозволено само до одредена мера. Не е дозволено копирање за други цели, измени, дополнувања или други обработки на овој документ. Само овој документ зачуван во електронска форма се смета за оригинал. Копиите ќе се сметаат за обични примероци. Motorola, Inc., како и подружниците и партнерите не гарантираат за точноста на таквите примероци.

Правила за иконите

Документот е изработен на тој начин што на читателот му дава визуелен опис. Следните графички икони се користат во целиот документ. Овие икони и нивното значење се опишани во продолжение.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Сигналниот збор Предупредување со поврзаната безбедносна икона упатува на информација што доколку не се земе предвид, може да резултира со смрт или сериозна повреда или сериозна штета на производот.



ВНИМАНИЕ

Сигналниот збор Внимание со поврзаната безбедносна икона упатува на информација што доколку не се земе предвид, може да резултира со полесна или умерена повреда или сериозна штета на производот.

ВНИМАНИЕ

Сигналниот збор Внимание може да се користи и без безбедносната икона за да упати на можна штета или повреда што не е поврзана со производот.

ЗАБЕЛЕШКА

Забелешките содржат информации што се поважни од останатиот текст, како што се исклучоците или предусловие. Исто така, тие го упатуваат читателот до дополнителни информации, го потсетуваат читателот како да заври некое дејство (на пример, кога не е дел од тековната постапка) или да го упатат читателот каде се лоцирани работите на екранот. Нема ниво на предупредување поврзано со Забелешка.

Преглед на МТН800

Контроли и индикатори

Броевите во продолжение упатуваат на илустрацијата на внатрешната предна корица.

Број	Опис
1	Антиена
2	Горен микрофон Активиран во тек на еднонасочни повици, повици со висок звук, како што се групните повици.
3	Приклучок за надворешна антена Се користи со дигитален прибор за автомобил за поврзување на РФ сигнал со надворешната антена. (на задниот дел на МТН800)
4	Екран во боја Овозможува приказ на алфанумерички текст и слики во 65.536 бои и 130x130 пиксели со заднинско светло, фронт што мое да се зголемува и контраст.
5	Копче за вклучување-исклучување/прекинување/матично копче <ul style="list-style-type: none">• Задржете го притиснато за да го вклучите/исклучите МТН800.• Притиснете го за да ги прекинете повиците.• Притиснете го за да се вратите на матичниот екран (екран во мирување).
6	Копче за навигација во четири насоки Притиснете го нагоре, надолу, налево или надесно за да лизгате низ списокот додека се движите низ хиерархијата на менито или за уредување на алфанумерички текст.
7	Приклучок за аудио дополнителен прибор (на страничниот дел на МТН800)
8	Алфанумеричка тастатура Користете ја тастатурата за внесување алфанумерички знаци за бирање, записи за контакти и текстуални пораи.
9	Долен микрофон Активиран во тек на еднонасочни и двонасочни повици, повици со низок звук како што се телефонските повици.

Број	Опис
10	Приклучок за дополнителен прибор Овозможува приклучување на дополнителниот прибор. (на долниот дел на MTH800)
11	Копче за контрола на звучникот Се овозможува бирање на слушалка (низок звук), PHF (низок звук) или звучник (висок звук).
12	Звучник (под тастатурата)
13	Копче за испраќање Се користи за воспоставување или одговарање на двонасочни повици (како што се телефонските повици) или за испраќање пораки за статус и текстуални пораки.
14	Копче за мени Се користи за влез во главното мени и менито приспособливо на контекст.
15	Програмски копчиња Притиснете за да изберете опција што се појавува на екранот веднаш над левото или десното програмско копче.
16	Копче за токи-воки (РТТ) Притиснете и задржете го ова странично копче за да разговарате при еднонасочни повици, отпуштете го за да слушате. Притиснете го за да испратите порака за статус и текстуални пораки.
17	Странични копчиња 1 и 2 што може да се програмираат Стандардно програмирање: горното странично копче го активира/деактивира заднинското светло; долното странично копче го активира заштитникот на екранот. (Видете и бр. 19)
18	Слушалка
19	Копче за ротирање што може да се програмира Стандардно програмирање: „Двојна функција“ – притиснете го копчето за да префрлате меѓу „јачина на звук“ и „список“. Страничните копчиња (бр. 17) функционираат зависно од начинот на програмирање.

Број	Опис
20	Копче за итни случаи (на горниот дел на МТН800) Притиснете го копчето и задржете го за влез во режимот за итни случаи и испраќање аларм за итни случаи (како што е програмирано). Кога МТН800 е исклучен, притиснете и задржете го копчето за да го вклучите во режим за итни случаи или во нормален режи (како што е програмирано).
21	LED (индикатор)

ЗАБЕЛЕШКА

Пред прв пат да го користите МТН800, отстранете го пластичниот заштитник на леќата од екранот и наполнете ја батеријата преку цела ноќ за да осигурете дека батеријата ќе почне со работа со полн капацитет.

ЗАБЕЛЕШКА

Чистете го долниот приклучок често, а особено пред постапката за програмирање, на пр. со мека четка (не користете течности).












ЗАБЕЛЕШКА












Се препорачува исклучување на терминалот пред поврзување со каков било додаток.

Тонови за аудио сигнал

= Висок тон; = Низок тон;

Опис	Вид	Повторен
Мирување		
<ul style="list-style-type: none"> • Враќање на матичниот екран • Враќање на користење на ротирањето, откако времето за лизгање ќе истече • Враќање на покриеност • Враќање на целосна функционалност 	<input type="checkbox"/> _____	Еднаш
Може да се прати	<input type="checkbox"/> _____	Еднаш
Погрешно притискање на копчето	<input checked="" type="checkbox"/> _____	Еднаш

Опис	Вид	Повторен
<ul style="list-style-type: none"> • Правилно притискање на копчето • МТН800 неуспешно самотестирање на вклучувањето • Од нефункционалност до функционалност 		Еднаш
Во тек на повик		
Предупредување за повик		Еднаш
Тон за повик на чекање за чекање на телефонски или приватен повик		На секои 6 секунди, сè додека повикот не биде прекинат.
Поврзани податоци или Неповрзани податоци		Еднаш
Дозволата за разговор се огласува по притискање на РТТ	 	Еднаш (нормален тон)
		Еднаш (краток тон)
Дозволата за разговор без мрежен премин се огласува по притискање на РТТ. Тонот укажува дека мрежниот премин не е повеќе достапен	 	Два пати
		Еднаш
<ul style="list-style-type: none"> • Забрана за разговор • Системот е зафатен • Истечено време • Повиканиот МТН800 не е достапен или е зафатен 		Додека да го отпуштите РТТ.
Повикот е прекинат или неуспешен поради мрежата		Еднаш
Избран погрешен број		Без тон
Влез во DMO (директен режим)		Еднаш

Опис	Вид	Повторен
Излез од DMO-режим		Еднаш
Вмрежување на локална страница – влез/излез		Еднаш
Повратно звонење на телефонот (испраќање)		На секои три секунди, сè додека повиканиот корисник не одговори или не го одбие повикот
Телефонот е зафатен		На секои 0,5 секунди
Пораката за статус е испратена до диспечерот или е неуспешна		Два пати
Дојдовни повици		
Пораката за статус е потврдена од страна на диспечерот		Четири пати
Вашиот MTH800 прими групен повик без мрежен премин (само поставување)		Еднаш
Примен групен повик со висок приоритет		Еднаш
Испратен или примен аларм за итни случаи		Два пати
Алармот за итни случаи е неуспешен		Четири пати
Примен повик за итни случаи		Еднаш
Своно, двонасочен приватен повик (прием)	Според поставката на подменито за начин на звонење.	Сè додека не одговорите или не го одбиете повикот
Примен приватен повик	Според поставката на подменито за начин на звонење.	Сè додека не одговорите или не го одбиете повикот

Опис	Вид	Повторен
Своно за приватен повик на повикувач		Сè додека не биде одговорено на повикот
Еднонасочен приватен повик Своно за спречен приоритетен повик (PPC)		На секои 4 секунди, сè додека не се одговори или не се одбие повикот
Своно за двонасочен приватен PPC-повик		На секои 4 секунди, сè додека не се одговори или не се одбие повикот
Ограничена услуга		Еднаш, по влезот во ограничената услуга
Примена нова пошта		Еднаш
Нов групен повик		Еднаш
Општо		
Поставување на јачината на звукот (слушалка, тастатура, звучник)		Продолжено
Поставување на јачината на звукот (своно)		При поставување на јачината на звукот
Спречување на пренос (TXI)		Еднаш
Двоен РТТ – еднократен тон		Еднаш
Двоен РТТ – двоен тон		Еднаш
Двоен РТТ – троен тон		Еднаш


ЗАБЕЛЕШКА

Корисникот не може да ги придуши тоновите за повикување.

Периодичен сигнал

Периодичниот сигнал укажува на пропуштени повици и непрочитани пораки. Секој сигнал за непрочитана порака вклучува тон и портокалова боја на LED.

Корисникот може да ја овозможи/оиевозможи оваа одлика.



Притиснете  и изберете **Поставување > Тонов**
> Периодичен сигнал исто така, за да се постави времето меѓу сигналите.

Преглед на копчињата


Копче за вклучување-исклучување/прекинување/ матично копче


- Задржете го притиснато за да го вклучите/исклучите MTH800.
- Притиснете го за да ги прекинете повиците.
- Притиснете го копчето за да се вратите на матичниот екран.

Програмски копчиња

Притиснете  или  за да ја изберете опцијата што се појавува на екранот веднаш над левото или десното програмско копче.

Копче за мени

Копчето за мени има две функции. Притиснете  за да влезете во:

- **Менито** (кога не е во менито). Менијата на MTH800 ви овозможуваат да ги контролирате поставките на вашиот MTH800.
- **Мени приспособливо на контекст** (кога иконата  е на или не е на екран во мирување) за преглед на списокот со ставки за тековното мени.

Копче за ротирање

Давателот на услуги може да го програмира копчето за ротирање за една од следните примени:

1. **двојна контрола** – копчето се употребува за контрола на јачината на звукот и за лизгање низ списоците. Притиснете го копчето за да префрлате меѓу јачина на звукот и контрола на списоците (стандардно програмирање).
2. **контрола на списоците** – копчето се користи за лизгање низ списоците (на пример, списоците со групи за разговор) или ставките од менито. Во овој случај јачината на звукот се контролира преку страничните копчиња.
3. **контрола на јачината на звукот** – копчето се употребува само за контрола на јачината на звукот; свртете го во правец на стрелките на часовикот за да ја зголемите јачината на звукот.

Притиснете и задржете го копчето за ротирање за да го заклучите, притиснете и задржете го повторно за да го отклучите. Со исклучувањето се отклучува заклученото копче за ротирање.

Копче за итни случаи

Притиснете и задржете го копчето за да влезете во режимот за итни случаи.

Кога МТН800 е исклучен, притиснете и задржете го ова копче за да го вклучите во режим за итни случаи или во стандарден режим (како што е програмирано).

Функциски копчиња

ЗАБЕЛЕШКА

*За информации за функцијата доделена на секое странично, нумеричко копче, *↵ или #↵ обратете се кај вашиот давател на услуги.*

ЗАБЕЛЕШКА

*Времето што ви е потребно за притискање на страничните, нумеричките копчиња, *↵ или #↵ за активирање на функцијата со еден допир се поставува на 1 секунда. Меѓутоа, ова време може да го постави вашиот давател на услуги.*

Странични копчиња

Програмирањето на копчето за ротирање и страничното копче се споени:

Програмирање на копчето за ротирање	Програмирање на страничното копче
Двојна контрола	Програмирано на функцијата со еден допир
Контрола на списоци	△: Зголемување на јачината на звукот ▽: Намалување на јачината на звукот
Контрола за јачината на звукот	Програмирано на функцијата со еден допир

Кога копчето за ротирање е програмирано за контрола за јачината на звукот или двојна контрола, страничното копче ја поддржува одликата за еден допир што ви овозможува да ги изберете или активирате вообичаено коритените одлики со притискање и задржување на едно копче. Стандардно, горното странично копче е поставено на „исклучи/заклучи го заднинското осветлување“, додека долното странично копче е поставено на „вклучен заштитник на екранот“. Проверете кај вашиот давател на услуги.


Нумерички копчиња * и

MTN800 ја поддржува одликата за еден допир што ви овозможува да ги изберете или активирате вообичаено користените одлики со притискање и задржување на доделеното копче.

Приватен повик со еден допир

MTN800 ги поддржува приватните повици со еден допир, доколку се поставени од страна на давателот на услуги. Корисикот може да го бира бројот на иницијаторот на последниот групен повик преку притискање на доделеното копче.

Копче за контрола на звучникот

Притиснете  за да ја активирате слушалката (низок звук), PNF (низок звук) или звучникот (висок звук), во зависност од постаките на менито.


Вид на повик	Поставка за менито	Примена на копчињата
Еднонасочен повик (Групен*/приватен)	Мени > Поставување > Звук > Префрлање на звукот > Контрола на звучникот	Вклучен/исклучен звучник за групни и приватни повици
	Мени > Поставување > Звук > Префрлање на звукот > Секогаш гласно	Вклучен/исклучен звучник за приватен повик
Двонасочен повик (Приватен/ телефонски/ PABX)	-----	Го контролира звучникот/ слушалката при повик во тек

* При групен повик за итни случаи се огласува звук од звучникот, без оглед на поставката на звучникот.

Режим на приспособување на јачината на звукот

Давателот на услугата може да ја овозможи одликата за приспособување на јачината на звукот. Сите поставки о однос на **Поединечниот** режим може да се приспособуваат и да се повратат дури и ако корисникот се врати на **Општиот** режим.

При **Општ** режим, корисникот ги приспособува сите поставки за **јачината на звукот** во исто време.



За промена на поставката или поставките за јачината на звукот, притиснете  > **Поставување > Постави Јачина на звукот.**

Индикатор за статусот LED

Индикаторот за LED укажува на состојбата на вашиот MTH800.

Индикатор	Статус
Постојано зелено	Во употреба
Трепкачко зелено	Во мрежа
Постојано црвено	Нема мрежа
Трепкачко црвено	Поврзување со мрежа/влез во DMO-режим
Постојано портокалово	Спречување на пренос (TXI) во тек/ Зафатен канал во DMO
Прво постојано потоа трепкачко портокалово	Дојдовен повик
Нема индикатор	Исклучен


За влез во ставките од менито

1. Притиснете .
2. Лизгајте до саканата ставка, притиснете **Избери** или  за да ја изберете.

За да се вратите на претходното ниво

Притиснете **Назад** или .


За да излезете од ставките од менито


Притиснете .


ЗАБЕЛЕШКА


Вашиот MTH800 може да излезе од менито доколку во одреден период нема притискање на копче.

Список со ставки од менито










ЗАБЕЛЕШКА

Ова е стандардниот изглед на менито. Вашиот давател на услуги може да овозможи/оневозможи некои од ставките од менито или да ги измени нивните називи.


Креирање кратенки до менито

Користете кратенки за пристап до често користените ставки од менито.


Креирање кратенки на менито

Одете до ставка од менито и притиснете и задржете  откако ставката ќе биде истакната.

Список до кратенки на менито

За преглед на доделените кратенки, притиснете  и изберете **Повеќе... > Кратенки > <назив на кратенка>**.

Користење кратенки до менито





Од матичниот екран, притиснете  и нумеричкото копче што е доделено за кратенката.





Екран







Кога го користите вашиот МТН800, на екранот се појавуваат икони за да укажат на следните услови.



Икони за статус

Иконите за статус се појавуваат кога вашиот телефон врши одредена активност или кога сте активирале одредна одлика.

Икона за статус	Опис
Функционирање во режим на вмрежување (ТМО)	
	Јачина на сигналот Ви овозможува да ја проверите јачината на сигналот. Поголемиот број на црти укажува на појак сигнал.
	Недостапна мрежа
	Скенирање Укажува на скенирање во процес на МТН800.
	Поврзани податоци Се појавува кога МТН800 е успешно поврзан со надворешен уред и е подготвен за пренос на податоци.









Икона за статус	Опис
	<p>Пренос/прием на податоци Се појавува кога МТН800 пренесува податоци на/ прима податоци од надворешен уред (лаптоп-компјутер или десктоп персонален компјутр). Нема број – податочната сесија во мирување. Бројот 1, 2, 3 или 4 – укажува на активна податочна сесија со фреквентен опсег од 25%, 50%, 75% или 100%.</p>
Функционирање во директен режим (DMO)	
	<p>Јачина на сигналот Укажува на дојдовен групен повик во директен режим.</p>
	<p>Директен режим Се појавува кога МТН800е во директен режим.</p>
	<p>DMO мрежен премин Укажува на избран мрежен премин. Иконата има три состојби: Постојана – кога МТН800 е синхронизиран со мрежниот премин. Трепкачка – кога МТН800 не е синхронизиран или во тек на прикачување. Без икона – во текот на повик од терминал до терминал и репетитор.</p>
	<p>DMO репетитор Се појавува кога е избрана опцијата за репетитор во DMO-режим. Оваа икона има три состојби: Постојана – кога терминалот има детектирано репетитор (т.е. кога терминалот добива сигнал за присуство). Трепкачка – кога терминалот нема детектирано репетитор или е во тек на прикачување. Без икона – во текот на повик од терминал до терминал и мрежен премин.</p>
Општи икони	
	<p>Сите тонови исклучени/придушено своно за двонасочни и едностранни повици Укажува дека сите сигнални тонови на МТН800 се исклучени или јачината на своното при едностранен повик е поставена на 0 и јачината на своното при двонасочен повик е поставена на 0.</p>

Икона за статус	Опис
	Придушено своно при еднонасочен повик Укажува дека јачината на своното при еднонасочен повик е поставена на 0, додека јачината на своното при двоасочен повик има вредност поголема од 0.
	Придушено своно при двонасочен повик Укажува дека јачината на своното при двонасочен повик е поставена на 0, додека јачината на своното при едноасочен повик има вредност поголема од 0.
	Вклучена вибрација Укажува дека МТН800 ќе вибрира за да ве извести за дојдовен повик.
	Вибрација и своно Укажува дека МТН800 ќе вибрира и ќе свири за да ве извести за дојдовен повик.
	Исклучен звучник (низок звук) Укажува дека звукот ќе се огласи преку слушалката. (Видете го подеталното објаснување на копчето за контрола на звучникот).
	Низок звук Укажува дека режимот на звукот е изменет на низок.
	Висок звук Укажува дека режимот на звукот е изменет на висок.
	Поврзана слушалка Укажува дека слушалката е поврзана.
	Пријавување на RU1 под псевдоним Укажува дека корисникот е пријавен под псевдоним.
	Пријавување под псевдоним со пакет со податоци Укажува дека корисникот е пријавен под псевдоним и на пакет со податоци во исто време.
	Ниво на полнење на батеријата Укажува на нивото на полнењето на вашата батерија. Полната икона значи полна батерија.
	Итен случај Се појавува кога МТН800 е во режим за итни случаи.
	Лизгање низ список Се појавува за да укаже дека копчето за ротирање се користи за лизгање низ списоците, сè додека оваа употреба е избрана.

Икона за статус	Опис
	Пристигна нова порака Укажува дека штотуку пристигнала порака.
	Нови пораки во сандачето Укажува дека имате непрочитани пораки во вашето сандаче.






Икони на менито

Следните икони го олеснуваат идентификувањето на ставките од менито на прв поглед.

Икона на менито	Опис
	Ставки од главното мени/мени приспособливо на контекст Се појавува над  доколку ставките од главното мени/менито приспособливо на контекст се активни.
	Пораки <ul style="list-style-type: none"> • Испраќање пораки за статус, • Испраќање текстуални пораки (слободен текст или според дефинираните или претходно дефинираните обрасци н корисникот), • Примање пораки во сандачето.
	Контакти Додавање, пребарување, уредување или бришење записи во списокот со контакти.
	Безбедност Ви овозможува вклучување/исклучување и потврдување на одликите за безбедност и промена на лозинките.
	Поставување Ви овозможува приспособување на вашиот MTH800.
	Повеќе... Содржи повеќе ставки од менито што може да се приспособат.
	Лента за лизгање Укажува на движење низ ставките што зафаќаат повеќе од еден екран. Доколку сите ставки се појават на еден екран, лентата за лизгање е празна.








Икони за сандаче со примени пораки

Следните икони укажуваат на статусот на пораките во сандачето.

Икона за сандачето со примени пораки	Опис
	Непрочитана (нова) порака Укажува дека сè уште не сте ја прочитале пораката.
	Прочитана (стара) порака Укажува дека сте ја прочитале пораката.
	Информации за испраќачот во прегледот на пораката Укажува на информациите за испраќачот (име или број).
	Време и датум во прегледот на пораката Укажува на времето и датумот на пристигнување на пораката.
	Примен статус за испорака Укажува на статусот на испорака за зачуваните и проследените пораки.




Икони за контакти

Во приказот на списокот со контакти, следните икони може да се појават со броевите на контактот за да укажа на видот на зачуваниот број.

Икона за контакти	Опис
	Приватен број за идентификација
	Број на мобилен телефон
	Број на домашен телефон
	Број на службен телефон
	PAВX-број
	Друг телефонски број
	Групи Укажува дека за еден контакт е зачуван повеќе од еден број.

Икони за сандачето за испратени пораки


Во подменито на сандачето за испратени пораки, тие три икони укажуваат на процесот на испраќање на зачуваните и проследените пораки. За дополнителни информации, контактирајте со вашиот давател на услуги.

Икона за сандачето за испратени пораки	Опис
	Испраќањето е во тек
	Испраќањето е завршено
	Доставата е неуспешна


Икони за внесување текст

Избирање режим за внесување текст

Режимите за внесување текст го олеснуваат внесувањето имиња, броеви и пораки.


Во приказот за внесување текст, притиснете го копчето  > **Режим на внесување** и потоа изберете еден од следните режими:

- **основен** – за внесување алфанумерички знаци
 - **нумерички** – само за внесување броеви
 - **симбол** – само за внесување симболи
 - **секундарен** – за внесување алфанумерички знаци.
- (Овој режим е избран и мора да го додадете во списокот).

Во приказот за внесување текст, исто така, може да го притискате копчето  за да ги менувате режимите во основен, нумерички, симболи или секундарен (доколку го имате поставено).

Додавање на секундарниот режим кон списокот со режими за внесување текст

Секундарниот режим е погоден во случаите кога користите еден јазик и понекогаш сакате да се префрлите на друг.

Овој режим се појавува на списокот само доколку го поставите прво преку  > **Поставување на внесувањето**.


Ниту еден е стандардно фабричко програмирање и укажува дека не е избран секундарен режим.

Избор на метод за внесување текст и јазик

Постојат два метода за внесување текст:

- **TAP** – овозможува внесување букви, броеви и симболи преку притискање на алфанумеричко копче еднаш или повеќе пат.
- **iTAP** – овозможува терминалот да го предвидува секој збор како што го притискате алфанумеричкото копче.

Може да ги користите овие методи за јазиците што се програмирани во терминалот.

Во приказот за внесување текст, притиснете го копчето  > **Поставување на внесувањето** и потоа изменете на еден од методите и поврзаните јазици (на пример: TAP англиски јазик).

Користење големи букви

Притиснете .

Икони











Во приказот за внесување текст, иконите ви покажуваат кој режим за внесување текст го користите. Иконата за броење знаци го покажува бројот на внесени знаци.

Основни икони	Секундарни икони	Опис
abc 1	abc 2	TAP – без големи букви
Abc 1↑	Abc 2↑	TAP – голема само следната буква
ABC 1↑	ABC 2↑	TAP – сите букви големи
abc 	abc 	iTAP – без големи букви
Abc 	Abc 	iTAP – голема само следната буква
ABC 	ABC 	iTAP – сите букви големи



Нумеричка икона	Опис
123	Овозможува внесување броеви.

Икона за симболи	Опис
@	Овозможува внесување интерпункциски знаци и симболи.

Список со копчиња и знаци во алфанумерички режим (TAP/iTAP)

Копче	Алфанумерички режим (TAP/iTAP)
	Притиснете за да менувате меѓу прва голема, големи и мали букви.
	.,?!01@'"/:_;+&%x*=<>€£\$¥¤[]{}~^`¡í§#s
	А Б В Г 2 А В С а б в г 2 а б с
	Д Ѓ Е Ж Ѕ 3 D E F д ѓ е ж ѓ 3 d e f
	З СИ Ј Ы 4 G H I з си ј њ 4 g h i
	К Л Љ 5 J K L к л љ 5 j k l
	М Н Њ О 6 M N O м н њ о 6 m n o
	П Р С 7 P Q R S п р с 7 p q r s
	Т Ќ У Ф Ћ 8 T U V т ќ у ф ћ 8 t u v
	Х Ц Ч Џ Ш Щ Ђ Ћ Ю Я 9 W X Y Z х ц ч џ ш щ ђ ћ ю я 9 w x y z

Список со копчиња и знаци во нумерички режим


Копче	Нумерички режим
 до 	<ul style="list-style-type: none"> • Притиснете за да внесете цифра на точката за вметнување. • Задржете го притиснато кое било нумеричко копче за да влезете во TAP нумерички режим. • За да излезете од TAP нумеричкиот режим, задржете притиснато кое било нумеричко копче.

Да почнеме

Батерија


Инсталирање на батеријата

1. Извадете ја батеријата од заштитната прозирна пластична кутија.
2. Доколку е потребно, отстранете ја маската на батеријата, како што е прикажано во продолжение.
3. Вметнете го горниот дел од батеријата во одделот, како што е прикажано.
4. Внимателно притиснете го сребреното дно на батеријата надолу за да слушнете карактеристичен звук.
5. Замена на капакот на батеријата.



Замена на батеријата

1. За да го отстраните капакот на батеријата, притиснете го надолу копчето на капакот. Извадете го капакот со изгање.
2. Притиснете го задржаното копче нагоре и подигнете го горниот дел од батеријата.
3. Заменете ја батеријата.



Полнење на батеријата

Полначите одобрени од страна на Motorola овозможуваат оптимална изведба. Другите полначи може да не ја полнат елосно вашата Motorola Lithium-Ion батерија или може да го намалат времетраењето на батеријата.

MTH800 може да биде **вклучен** или **исклучен** во текот на полнењето.

1. Вметнете го приклучокот на полначот во вдлабнувањето на основата на MTH800. Изберете го соодветниот адаптер (за Обединетото Кралство или европски) и поврзете го со полначот. Потоа приклучете го полначот на соодветен штекер.
2. На екранот на MTH800 се појавува порака **Полначот е приклучен** само ако MTH800 е **вклучен** при поврзувањето на полначот. Доколку MTH800 е **исклучен**, на екранот се појавува икона на батерија во процес на полнење.

Иконата со батерија укажува на статусот на полнење (видете во продолжение).



Празна



Полна



Празна



Полна

Капацитет на батеријата

Полнење на батеријата во тек

Информации за капацитетот на батеријата


Информации	Опис
Зелена икона	Полна (капацитет 50% – 100%)
Жолта икона	Средна (капацитет 20% – 50%)
Црвена икона	Слаба (капацитет 10% – 20%)
Празна икона	Многу слаба (капацитет 5% – 10%)
Порака за ниско ниво на полнење на батеријата	Капацитет од помалку од 5%

Прикачување на антената


ЗАБЕЛЕШКА


Исклучете го МТН800 пред инсталирање или отстранување на антената.

Вметнете го долниот дел од антената во основата за зашрафување на горниот дел на МТН800. Вртете во правец на стрелките на часовникот, сè додека не е сосема стегната. **Не вложувајте сила.**



Вклучување/исклучување (копче за вклучување-исклучување/прекинување/матично копче)


За **вклучување**, притиснете и задржете . Вашиот МТН800 врши самопроверка и регистрација. По успешната регистрација, МТН800е во употреба.

За **исклучување**, задржете го притиснато копчето . Ќе слушнете краток звук и на екранот ќе се појави пораката **Исклучување**.

Вклучување (копче за итни случаи)

Задржете го притиснато копчето за итни случаи за да го **вклучите уредот**. МТН800 ќе се **вклучи** во режим за итни случаи или во стандарден режим (како што е програмиран).

Вклучување со активирано ограничување на пренос (ТХI)

Ограничувањето на преносот е одлика што ви овозможува да го прекинете преносот пред влез во област чувствителна на радиофреквенција (РФ). За активирање на оваа одлика, притиснете  и изберете **Повеќе... > Мрежи > ТХI-режим > Активирај**.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Со притискање на копчето за итни случаи, дури и ако е активирана одликата за спречување на преносот, МТН800 веднаш го спроведува преносот. МТН800 НЕ СМЕЕ да биде во област чувствителна на РФ при влугување во режим за итни случаи.

ТХI-режимот ќе остане активен ако апаратот остане **вклучен**. Ќе ве праша дали сакате да го оставите ТХI-режимот **вклучен** или не.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Осигурете дека сте ја напуштиле областа чувствителна на РФ пред деактивирањето на ограничувањето на пренос.

Притиснете го програмското копче **Да** за да го деактивирате ТХI-режимот. Ако МТН800 бил претходно користен во режим на вмрежување, ќе се регистрира на мрежата. Ако МТН800 претходно се користи во директен режим, тогаш ќе остане во директен режим.

Притиснете **Не** во режим на вмрежување и МТН800 се исклучува; притиснете **Не** во директен режим и ќе останете во директен режим со избран ТХI.

Отклучување на МТН800



Вашиот МТН800 може да биде заклучен при вклучување.



За да го отклучите МТН800 по вклучувањето, внесете ја шифрата кога тоа ќе биде побарано. МТН800 се вклучува на стандардниот матичен екран.

Шифрата за отклучување оригинално е поставена на 0000. Вашиот давател на услуги може да го промени овој број ред да го добиете терминалот.

Заклучување/отклучување на тастатурата

За да спречите несакано притискање на копчињата:

Притиснете   за да ја заклучите тастатурата.

Притиснете повторно   за да ја отклучите. Давателот на услуги може да избере известување за заклучување на тастатурата и дали да се заклучи **РТТ**.

Известување за заклучување на тастатурата

Кога тастатурата е заклучена, на екранот се појавува едно од следните упатства:

- Нема – не е прикажано известување.
- Само известување – се појавува **Заклучени копчиња**. Известување и упатство – се појавува **Заклучени копчиња**, притиснете **Мени** и ***** за да ги заклучите/отклучите.

Автоматско заклучување на копчињата на тастатурата

Оваа одлика овозможува автоматско заклучување на тастатурата, откако истата нема да се користи за претходно утврден период. За вклучување/исклучување или поставување на одложувањето одете до **мени > безбедност > поставување на заклучувањето на тастатурата**.


Заклучување на тастатурата при вклучување

Корисникот може да постави тастатурата да се заклучува при вклучување на терминалот. За вклучување / исклучување, одете до **мени > безбедност > заклучување на тастатурата > заклучување при вклучување**.

ЗАБЕЛЕШКА

Вашиот давател на услуги може да ја заклучи

тастатурата со и без копчето за РТТ,  и  во

текот на дојдовен повик, но копчето за ротирање и  се секогаш достапни.

ЗАБЕЛЕШКА

Копчето за итни случаи не е заклучено. Притискањето на копчето за итни случаи ја отклучува тастатурата.

Идентитет на корисникот на радио (RUI)

Вашиот MTH800 треба да го потврди RUI за да функционира со полн капацитет. По вклучувањето треба да ги внесете **број за идентификација на корисникот** и **PIN на корисникот**.

За **пријавување** притиснете  > **Повеќе...** > **RUI** > **Пријави се**

За **одјавување** притиснете  > **Повеќе...** > **RUI** > **Одјави се**

Доколку пријавувањето не е успешно, радиото има ограничен пристап, што е наведено од страна на давателот на услуги.

ЗАБЕЛЕШКА

Радиото на коешто одликата за RUI е оневозможена, работи со полн капацитет без барање за пријавување.



ЗАБЕЛЕШКА

Постојано на екранот се покажува дали корисникот е пријавен (сина боја на иконата) или одјавен (сива боја на иконата).

Избирање ТМО или DMO-режим

Влез во ТМО или DMO-режим

Влезете во ТМО или DMO-режим на еден од следните начини:

- Од матичниот екран притиснете **Опции** и изберете **Директен режим** ако MTH800 е во ТМО-режим.
- Од матичниот екран притиснете **Опции** и изберете **Режим на вмрежување** ако MTH800 е во DMO-режим.
- Притиснете  и изберете **Повеќе... > Мрежи > Режим на вмрежување** ако MTH800 е во DMO-режим.
- Притиснете  и изберете **Повеќе... > Мрежи > Директен режим** ако MTH800 е во ТМО-режим.
- Притиснете го копчето со еден допир за ТМО/DMO-режим (доколку е програмирано од страна на вашиот давател на услуги).

Може да ги воспоставувате и примате следните видови повици кога MTH800 работи во режим на вмрежување:

- Групни повици
- Приватни повици
- Приватни повици преку MS-ISDN
- Телефонски повици
- RABX-повици – повици со локал
- Повици за итни случаи
- Приватни повици при итни случаи.

Може да воспоставувате и примате групни и приватни повици кога MTH800 работи во директен режим. Тука се вклучени и групните повици при итни случаи.

MTH800 се враќа на матичниот екран, доколку нема активност во период од неколку секунди.

ЗАБЕЛЕШКА

Вашиот терминал може да ве извести за дојдовен повик. Изберете ги поставките за сигналот во менито за вибрации и менито на тонови.

Групни повици

Групен повик е комуникација меѓу вас и другите во групата. Група е претходно дефинирана група на претплатници што може да учествува во и/или поттикне групен повик.

Групите се организирани во најмногу три папки. Секоја папка може да содржи папки и неколку групи.


Омилени папки

Може да ги организирате вашите омилени групи во три папки.


Избирање на папката со „мои групи“

ЗАБЕЛЕШКА


Стандарден назив за првата омилена папка е „Мои групи“.

Од матичниот екран притиснете  за брз пристап до папките.


Додавање група (ТМО/ДМО)

1. Притиснете  и изберете **Повеќе... > Поставување група > Мои групи > <Назив на папка> > [Нова група]**.
2. Изберете група преку пребарување по азбучен ред („**ТМО/ДМО по азбучен ред**“). Внесете најмногу 12 знака од називот на групата. Или изберете група со пребарување по папка („**ТМО/ДМО по папка**“). Изберете папка и изберете група. Групата е додадена кон папката „мои групи“.

Бришење група (ТМО/ДМО)



1. Притиснете  и изберете **Повеќе... > Поставување група > Мои групи > <Назив на папка>**.
2. Истакнете го називот на групата за разговор што сакате да ја избришете и изберете **Избриши**.

ЗАБЕЛЕШКА



*За да ги избришете сите групи притиснете  и изберете **Избриши ги сите**. Оваа опција е достапна само доколку ја овозможи давателот на услуги.*

3. Притиснете **Да** за потврда.

Преименување на омилена папка

1. Притиснете  и изберете **Повеќе... > Поставување група > Мои групи**.
2. Истакнете го називот на групната папка и притиснете .
3. Изберете **Преименување папка**.
4. По уредувањето на називот на папката притиснете **Ок** за потврда.

Бришење на омилена папка

1. Притиснете  и изберете **Повеќе... > Поставување група > Мои групи**.
2. Истакнете го називот на групната папка и притиснете .
3. Изберете **Бришење папка**.
4. Притиснете **Да** за потврда.

ЗАБЕЛЕШКА

Не може да ја избришете последната омилена папка.

Избирање група

ЗАБЕЛЕШКА

Кога се движите низ Омилени папки и изберете DMO-група, вашиот терминал ќе ве префрла меѓу TMO и DMO (и обратно).

Користење на копчето за ротирање

(доколку е програмирано)

Од матичниот екран кратко притиснете на копчето за ротирање и ротирајте сè додека не се појави саканата група.

Се појавува избор на групи:

- по одреден период
- Или со притискање на **Избери** (доколку е конфигурирано од страна на давателот на услуги)

Користење на копчето за навигација

Од матичниот екран лизгајте налево или надесно сè додека не се појави саканата група. Потоа притиснете **Избери** за потврда на изборот.

Користење на пребарувањето по азбучен ред

Од матичниот екран притиснете **Опции**. Изберете група преку пребарување по азбучен ред („**ГР по азбучен ред**“). Внесете најмногу 12 знака од називот на групата. Изберете ја групата.

ЗАБЕЛЕШКА

Дури и кога групата ја има во повеќе папки, истата ќе се појави еднаш шри пребарувањето по азбучен ред.

Користење пребарување по папка


Од матичниот екран притиснете **Опции**. Изберете група со пребарување по папка („**ГР по папка**“). Изберете папка и изберете група.

Користење на нумеричката тастатура – брзо бирање

Од матичниот екран може да бирате група со внесување на бројот за брзо бирање преку тастатурата. Оваа одлика се нарекува брзо бирање на група за разговор. Бројот за брзо бирање е претходно конфигуриран во терминалот.


Може да го видите бројот за брзо бирање назначен на одредена група, доколку истиот постои.

Преглед на бројот за брзо бирање

1. Од матичниот екран притиснете **Опции**.
2. Изберете **ГР по папка** и потоа називот на соодветната папка.
3. Притиснете .
4. Изберете **Преглед** за да го видите бројот за брзо бирање на групата за разговор.

Во овој пример, „82“ е бројот за брзо бирање. Притиснете **Назад** за да се вратите на приказот на прикачената група.

Користење на бројот за брзо бирање

1. Внесете број (на пример: „82“).
2. Притиснете .
3. Притиснете **Прикачи** за да прикачите нова група или притиснете го копчето за **РТТ** за да прикачите група и да ја повикате.

ЗАБЕЛЕШКА

Бројот за брзо бирање на ТМО и ДМО-групи може да биде ист. На пример, доколку сте во ТМО-режим, сите броеви за брзо бирање од овој режим ќе бидат функционални.

Избирање папка

Од матичниот екран притиснете **Опции**. Изберете **Папка** и изберете ја саканата папка. На екранот се појавува последната избрана група во таа папка.

ТМО-групни повици


Во ТМО-режим, МТН800 се користи со инфраструктурата на вашиот давател на услуги.

Воспоставување ТМО-групен повик

1. Од матичниот екран и доколку се работи за саканата група, притиснете и задржете го копчето **РТТ**.
2. Почекајте го тонот за дозвола за разговор и потоа зборувајте во микрофонот. Отпуштете го копчето **РТТ** за да слушате.

Кога ќе започнете повик, сите членови на избраната група, на коишто им се вклучени единиците, ќе добијат групен повик.

ЗАБЕЛЕШКА

Доколку сте во тек на групен повик, а сакате да воспоставите нов повик, притиснете  за да го игнорирате тековниот повик. Започнете го новиот повик.

ЗАБЕЛЕШКА

*Пораката **Нема група** се појавува кога сте надвор од областа со нормална покриеност на вашата избрана група. Потоа мора да изберете нова група што ќе биде важечка за вашата работна локација.*

Примање ТМО-групен повик

Освен ако не е ангажиран со повик, вашиот МТН800 ќе го прими групниот повик. За да одговорите на повикот, притиснете и задржете го копчето **РТТ**.

Вашиот МТН800 го покажува називот на групата и приватниот број на повикувачот или псевдонимот, доколку е претходно зачуан во вашиот список со контакти.

Примање ТМО-пренесуван повик

Пренесуваниот повик (т.н. широкопојасен повик) е групен повик со висок приоритет од операторот (или диспечеот до сите корисници). МТН800 е конфигуриран на тој начин што го следи пренесуваниот повик, но корисниците не може повратно да зборуваат.

Пренесуваниот повик спречува групен повик во тек со ист (или помал) приоритет.

Двојно притискање на копчето за РТТ

Доколку е овозможена од страна на вашиот давател на услуги, оваа одлика ви овозможува да испраќате тон додека вашето радио е во режим на мирување или во режима на групен повик со двојно притискање на копчето за РТТ.

ЗАБЕЛЕШКА

Оваа одлика функционира со притискање на копчето за РТТ кога ќе се притисне за активирање на групен повик.

Откако ќе се огласи тон за D-РТТ, корисникот може да го притисне и задржи копчето за РТТ уште еднаш за да добие дозвола за разговор. За активирање/деактивирање на тонот за D-РТТ:

1. Од главното мени изберете **поставување > тонови > D-РТТ-тонови > D-РТТ-режим**.
2. Изберете ја бараната поставка и притиснете **избери**. Притиснете **назад** за да излезете.

За да изберете тон:

1. Од главното мени изберете **поставување > тонови > D-РТТ-тонови > вид на тон**.
2. Изберете тон меѓу три опции: **еднократен, двоен или троен**. Одете до D-РТТ тонови на страница 12 за преглед на карактеристиките на тоновите.

DMO-групни повици

Во DMO-режимот, MTH800 може да се користи без инфраструктурата на вашиот давател на услуги.

DMO овозможува комуникација со други терминали што функционираат во DMO-режимот, коишто се на истата фреквенција и во истата група со вашиот MTH800.

ЗАБЕЛЕШКА

Во DMO-режим може да се воспостават само следните повици: групни повици, групни повици при итни случаи, привани и приватни еднонасочни повици.

Кога ќе започнете повик, членовите на избраната група, на коишто им се вклучени единиците, ќе добијат групе повик.

Во DMO-режим, MTH800 може да комуницира со системот за вмрежување (и обратно), ако опцијата за мрежен премин е овозможена кај MTH800.

Воспоставување DMO-групен повик

1. Влезете во **директен режим** со притискање на **Опции** и избирање на **Директен режим**.
2. Осигурете дека сте ја избрале саканата група. Притиснете и задржете го копчето за **РТТ**.
3. Почекајте го тонот за дозвола за разговор и потоа зборувајте во микрофонот. Отпуштете го копчето **РТТ** за да слушате.

Примање DMO-групен повик

Може да примите DMO-групен повик само кога вашиот MTH800 е во DMO-режим.

Освен ако не е ангажиран со повик, вашиот MTH800 ќе го прими групниот повик. За да одговорите на повикот, притиснете и задржете го копчето **РТТ**.


На екранот на MTH800 се појавува називот на групата и приватниот број на повикувачот или псевдонимот, доколку е претходно зачуан во вашиот список со контакти.

Излез од DMO-режим





За да излезете од DMO-режимот, притиснете **Опции** и изберете **Режим на вмрежување**.

Приватни, телефонски и PABX-повици

ЗАБЕЛЕШКА


Доколку сте во тек на групен повик и сакате да воспоставите нов повик, притиснете  за да го игнорирате тековниот повик. Изберете го бројот.

Креирање контакт





1. Од матичниот екран притиснете **Контакти**. Изберете [Нов контакт].
2. Внесете име. Притиснете **Ок** за потврда.
3. Притиснете  /  и изберете го видот на зачуван број (на пример, приватен).
ИЛИ
 - Притиснете **Измени**, на екранот ќе се појават 6 вида избор.
 - Притиснете  /  за да го изберете видот на зачуван број.
 - Притиснете **Избери**, на екранот ќе се појави приказот на детали за контактот.
4. Внесете број (#). Притиснете **Ок**.
5. Продолжете со внесување на други видови и броеви, бидејќи може да зачувате неколку броја (приватен, мобилен, домашен, службен, PABX, друг) за исто лице под истото име за контакт.
6. Откако ќе завршите, притиснете **Завршено**. Притиснете **Назад** за да се вратите на матичниот екран.

Начин на бирање

Бирање број



1. Изберете број од матичниот екран.
2. Притискајте **С-вид** за да го изберете видот на повик (приватен, телефонски или PABX).
3. Притиснете **РТТ** или  во зависност од видот на повик.

Бирање преку списокот со контакти

Може да го користите и списокот со контакти за да изберете број што претходно сте го зачувале. Притиснете **Контакти** и пребарувајте го зачуваниот број преку лизгање ( или ) или со внесување на најмногу 12 знака од името на контактот со користење на пребарување по азбучен ред. Ако контактот има повеќе од еден број, користете  /  за да го изберете бројот.

Брзо бирање

Одликата за брзо бирање ви овозможува бирање на скратен број од најмногу три цифри, наместо бирање на целиот број. Бројот за брзо бирање е локацијата на записот во списокот со контакти.

1. Внесете го претходно програмираниот број за брзо бирање (на пример: 5) и притиснете .
2. За воспоставување на повикот, притиснете .

За прекинување на повикот, притиснете .

Приватен повик

Приватен повик, уште наречен точка до точка или индивидуален повик е повик меѓу двајца поединци. Ниту еден руг терминал не може да го слушне разговорот. Овој повик може да биде:

- двонасочен повик (доколку системот дозволува) во ТМО-режим или
- стандарден еднонасочен повик во ТМО или DMO-режим.

Воспоставување приватен повик


1. Изберете број од матичниот екран.
2. Доколку приватниот не е првиот прикажан вид на повик, притиснете **С-вид** за да изберете приватен повик.

3. За *еднонасочен* повик, притиснете и отпуштете го копчето за **РТТ**. Ќе слушнете тон за свонење. Почекајте бараното лице да одговори на вашиот повик.

Притиснете и задржете го копчето за **РТТ**. Почекајте го тонот за дозвола за разговор (доколку е конфигуриран) пред да зборувате и отпуштете го копчето **РТТ** додека слушате.



За *двонасочен* повик, притиснете и отпуштете .

Ќе слушнете тон за свонење. Почекајте бараното лице да одговори на вашиот повик.

4. За да го прекинете повикот, притиснете . Доколку бараното лице го прекине повикот, на екранот ќе се појави пораката **Повикот е прекинат**.

ЗАБЕЛЕШКА *Додека е активирана одликата за спречување на преносот, ќе се јави индикатор за приватен повик, но вие не можете да одговорите на повикот.*

Примање приватен повик

1. МТН800 се прфрла на дојдовниот приватен повик. На екранот се појавува идентитетот на повикувачот.
2. За да одговорите на дојдовен *еднонасочен* повик, притиснете **РТТ**. За да одговорите на *двонасочен* повик (прикажан со програмските копчиња **звучник/слушалка**), притиснете  или зеленото копче за прием.
3. За да го прекинете повикот, притиснете .

ЗАБЕЛЕШКА *Вашиот терминал може да ве извести за дојдовен повик. Изберете ги поставките за сигналот во менито за вибрации и менито на тонови*

Телефонски и PABX-повици

Телефонскиот повик ви овозможува да повикате фиксен телефонски број или мобилен телефонски број.

ЗАБЕЛЕШКА

Одликата MS-ISDN овозможува терминалот да воспоставува и прима повици од телефонот со користење на ISDN-број.

Повикот за размена во рамки на приватна автоматска гранка (PABX) ви овозможува бирање на локалите. Овој вид на повик треба да биде активиран од страна на вашиот давател на услуги.

Во оваа публикација, терминот „телефонски број“ упатува на овие броеви.

ЗАБЕЛЕШКА

Додека е активирана одликата за спречување на преносот, ќе се јави индикатор за телефонски или PABX-повик, но вие не можете да одговорите на повикот.

Воспоставување телефонски или PABX-повик

1. Изберете број од матичниот екран.
2. Ако телефонскиот или PABX-повик не се првите наведени видови на повик, притискајте **С-вид** за да изберете телефонски или PABX-повик.
3. Продолжете исто како и при воспоставување и примање двонасочни приватни повици. Ако корисникот го притисне копчето за РТТ, ќе иницира едностран телефонски повик

Режим за итни случаи

Може да праќате и примате **групни повици при итен случај** во **режимот на вмрежување** или во **директниот режим**. Доколку вашиот терминал е конфигуриран да функционира преку мрежен премин, повиците при итни случаи може да се воспостават преку мрежниот премин.

Може да започнете групен повик при итни случаи и да го примите од:

- избрана група (ТМО и DMO) (при тактички итен случај)
 - претходно дефинирана група (при нетактички итен случај).
- Контактирајте со вашиот давател на услуги за да дознаете кој е избраниот режим.

Вашиот давател на услуги ќе ги конфигурира одликите за аларм при итни случаи и вклучен микрофон.

На повиците при итни случаи ќе им биде доделен приоритет за итни случаи во системот.

Влез и излез од режимот за итни случаи

За влез во режимот за итни случаи, притиснете и **задржете го** копчето за итни случаи на горниот дел на МТН800.

ЗАБЕЛЕШКА

Времето потребно за да притиснете на копчето за итни случаи е стандардно поставено на 0,5 секунди. Времето е конфигурира вашиот давател на услуги.

ЗАБЕЛЕШКА

Со притискање на копчето за итни случаи се активираат една или повеќе услуги. За дополнителни информации, контактирајте со вашиот давател на услуги.

За излез од режимот за итни случаи, притиснете и задржете **Излез**. Вашиот терминал ќе се префрли на матичниот екран.

Испраќање аларм за итен случај

Вашиот МТН800 ќе испрати аларм за итен случај до диспечерот (доколку е конфигуриран од страна на давателот на услугата):

- Автоматски, по влезот во режимот за итен случај.
- Доколку повторно го притиснете копчето за итни случаи, додека МТН800 е во режим за итни случаи.

Откако ќе го испратите алармот, на екранот ќе се појави еден од следните извештаи за испорака:

- **Испратен аларм**
- **Неуспешен аларм**

Во двата случаи, за неколку секунди на екранот се враќа главниот приказ на режимот за итни случаи.

Поради непостоење на потврда за испорака во DMO-режим, **Испратен аларм** информацијата се потврдува со праќање аларм.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Со притискање на копчето за итни случаи, дури и ако е активирана одликата за спречување на преносот, МТН800 веднаш го спроведува преносот. МТН800 НЕ СМЕЕ да биде во област чувствителна на РФ при влегување во режим за итни случаи.

ЗАБЕЛЕШКА

Алармот за итен случај е порака со посебен статус што се испраќа до диспечерот што ја следи избраната група. Тоа може да се искористи во системите за испраќање за истакнување на повици при итни случаи.

ЗАБЕЛЕШКА

Некои системи не ја поддржуваат одликата за аларм при итен случај, кога корисникот користи локална услуга.

Одлика за вклучен микрофон

Ако одликата вклучен микрофон е програмирана во вашиот МТН800 од страна на вашиот давател на услуги, може да воспоставите групен повик за итни случаи и да разговарате со диспечерот (и членовите на вашата група) без потреба да го држите притиснато копчето **РТТ**.

Микрофонот ќе остане отворен за одреден временски период (програмиран од страна на вашиот давател на услуги).

Микрофонот ќе остане отворен сè додека:

- не истече временскиот период за вклучен микрофон
- не притиснете **РТТ** во текот на периодот за вклучен микрофон
- не го притиснете копчето **Прекини**

На крајот на периодот за вклучен микрофон, на екранот ќе се појави пораката **Исклучен микрофон за итни случаи** и МТН800 ќе се врати во режим за итни случаи. Одликата за вклучен микрофон е оневозможена и операцијата РТТ се враќа во нормала.

Доколку е потребно, може повторно да ја вклучите одликата вклучен микрофон со повторно притискање на копчето за итни случаи. Исто така, вашиот давател на услуги може повторно да го вклучи одликата за вклучен микрофон без интеракција на корисникот со поставување на одликата промена на вклучен микрофон.

ЗАБЕЛЕШКА

Одликата за вклучен микрофон е достапна во DMO и TMO-режим.

Воспоставување групен повик за итни случаи

- Овозможена одлика за вклучен микрофон – за воспоставување групен повик за итни случаи, притиснете и задржете го **копчето за итни случаи**.
- Оневозможена одлика за вклучен микрофон – за воспоставување групен повик за итни случаи, притиснете и задржете го **копчето за итни случаи**. Кога на екранот се појавува групен повик за итни случаи задржете го копчето **РТТ** и почекајте го тонот за дозвола за разговор (доколку е конфигуриран) и разговарајте. Отпуштете го копчето **РТТ** за да може да слушате.





Придушен режим за итни случаи

ЗАБЕЛЕШКА

Давателот на услуги треба да го овозможи придушениот режим за итни случаи.

За да влезете во придушениот режим за итни случаи, притиснете го **копчето за итни случаи**.

Придушениот режим за итни случаи не дава звучни и видливи индикации. Сите тонови на копчињата се исклучени.

За излез од придушениот режим за итни случаи, притиснете ги копчињата  и  истовремено или  и потоа  во рок од 3 секунди.

Повикување

Оваа одлика му овозможува на корисникот да прима сигнали за повикување. Кога радиото прима порака за повиквање, ги прекинува тековните услуги и се обидува да прати сигнал за повикување без дополнително одложувањ. Корисникот може да добива само повици за итни случаи при режим за повикување. Корисникот може да добива само повици за итни случаи при режим за повикување. Постојат четири вида на сигнал за повикување:

- нормално повикување
- главен план – заради зголемување на сигурноста, се испраќа на група неколку пати. Корисникот може да прифати повикување со притискање на кое било копче и се пренасочува кон информативната фаза (програмските копчиња не се означени).
- режим на повлекување – вклучува само гласовна комуникација. Може да се избрише рачно

ЗАБЕЛЕШКА



Повлекувањето е можно само кога радиото е во фаза на вмрежување на локална страница.

- тестирање на повикувањето – диспечерот има можност да ја тестира оваа одлика. Радиото креира тон со појава на **Тестирање на повикувањето** на екранот. Овозможено е само едно програмско копче **Тестирањето е ОК** за потврда и бришење на тестот.

Интеракции кога корисникот е во друг режим

- TXI-режим – корисниците може да ја прочитаат пораката, но не може да одговораат на неа. Тие имаат можност да излезат од TXI-режимот со притискање на програмското копче или со отфрлање на пораката за повикување.
- DMO-режим – повикувањето не е поддржано.
- режим за итни случаи – сите сигнали за повикување се игнорираат.

Фази на услугата за повикување

- Фаза на испраќање сигнал – корисникот прима порака за повикување. Тонот за аларм укажува на приказ на текстот на пораката на екранот. Под него има три опции за избор на корисникот: **прифати**, **отфрли** или . Ако корисникот го прифати сигналот, од тој момент ниту една друга услуга не може да го прекине. Копчето  дава повеќе избори.


ЗАБЕЛЕШКА

Корисникот може да го прекине тонот на сигналот со притискање на копчето за РТТ или кое било од програмските копчиња.

- информативна фаза – корисникот е сè уште во режим за повикување и може да прима подетални информации за инцидентот што се случил преку последователни текстуални или гласовни пораки. Корисникот може да побара повеќе информации со користење гласовен групен повик или текстуална функција за повикување што му овозможува на корисникот да испрати текстуална порака до давателот на услугата. Корисникот може секогаш да одговара и да праќа текстуална ли гласовна порака со помош на гласовниот групен повик.

Сандаче за повикување



Сандачето за повикување му дава можност на корисникот за преглед и зачувување на пораките за повикување заради идно упатување на нив.

За да ги прегледате притиснете  > **Пораки** > **Сандаче за повикување**.




Кога радиото е во режим на повикување, може да ги читате само тековните пораки за повикување.

Пораки

Испраќање порака за статус

Изберете ја саканата група, потоа притиснете  и изберете **Пораки > Испрати статус**. Изберете статус и притиснете  или **РТТ**.




Испраќање нова порака

Притиснете  и изберете **Пораки > Нова порака**. Напишете ја вашата порака. Изберете **Испрати** или притиснете  или **РТТ**. Изберете го примачот на поштата или внесете број. Изберете **Испрати** или притиснете  или **РТТ** за да испратите нова порака.




ЗАБЕЛЕШКА

Пораката може да се испрати на приватен, телефонски и групен број. Опцијата за телефон треба да биде овозможена од вашиот давател на услуги.

Испраќање порака дефинирана од страна на корисникот

Притиснете  и изберете **Пораки > Обрасци**. Лизгајте и изберете го бараниот образец. Изберете **Испрати**, или притиснете  или **РТТ**. Изберете го примачот на поштата или внесете број. Изберете **Испрати** или притиснете  или **РТТ** за да испратите порака.


Испраќање претходно дефинирана порака

Притиснете  и изберете **Пораки > Претходно дефинирани**. Лизгајте и изберете го бараниот образец. Притиснете  и изберете **Уреди** за да ја уредите пораката. Напишете ја потребната информација. Изберете **Испрати** или притиснете  или **РТТ** за да испратите порака.

Управување со нови дојдовни текстуални пораки

Вашиот МТН800 ќе ве извести за дојдовна порака и ќе ве внесе автоматски во сандачето со примени пораки, ако нема тековна ктивност на терминалот.


Лизгајте до пораката и изберете го програмското копче **Читај**. При читање долга порака, притиснете **Повеќе** за да ја прочитате следната страна и **Назад** за да се вратите на претходната страница.


Потоа изберете **Одговори**. Или притиснете  и изберете **Зачувај/Избриши/Избриши ги сите/Проследи**.

ЗАБЕЛЕШКА

За одговор на долги текстуални пораки, опциите за зачувување и проследување не се достапни.

Управување со непрочитани (нови) пораки

Притиснете  и изберете **Пораки > Сандаче за примени пораки**. Лизгајте до пораката и изберете го програмското копче **Читај**. При читање долга порака, притиснете **Повеќе** за да ја прочитате следната страна и **Назад** за да се вратите на претходната страница.

Притиснете  и изберете **Зачувај/Избриши/Избриши ги сите/Одговори/Проследи/Освежи**.

ЗАБЕЛЕШКА


Пораката содржи најмногу 1.000 знака.

ЗАБЕЛЕШКА


Постои можност за испраќање на пораката на повеќе од еден корисник. Изберете група од списокот со контакти на вашиот МТН800.

Совети и идеи

Работа без избран режим

Нема потреба од избирање режим (групен/приватен/ телефонски) пред воспоставувањето повик. Само изберете го ројот и притиснете го програмското копче **С-вид** (вид на повик) за да одлучите за видот на повикот (потоа притиснете **РТТ** или ).

Матично копче




Не знаете каде точно се наоѓате? Сакате да се вратите на матичниот екран? Притиснете .

Контрола на заднинското светло

Може да го оневозможите заднинското светло (прикриено работење) или да поставите автоматски да се вклучува при притискање на кое било копче. Третата опција е полуавтоматска, што значи дека само вклучувањето на радото, притискањето на доделеното копче до одликата за заднинско светло и полнењето може да го активираат заднинското светло.


Заднинското светло останува вклучено сè до истекот на претходно програмираното време.

Кратенки до менито

- Може едноставно да пристапите до која било ставка на менито, преку притискање на  и нумеричко копче. (Без пауза меѓу  и копчето!)
- Може да побарате од давателот на услуги да ви ги програмира кратенките до менито.
- Исто така, може да дефинирате и нова кратенка: внесете ставка од менито, притиснете и задржете , потоа следете ги упатствата прикажани на екранот.

Контрола за јачината на звукот

Може да го контролирате насочувањето на звукот (звучник/ слушалка/PHF) за кој било приватен или групен повик реку наменското копче за контрола на звучникот.

Меѓутоа, дефинирањето сите групни повици да бидат со висок звук може да се врши преку менито ( > **Поставување** > **Звук** > **Префрлање на звукот** > **Секогаш гласно**).

ЗАБЕЛЕШКА

Префрлањето меѓу висок и низок звук се врши преку копчето со еден допир. За дополнителни информации, контактирајте со вашиот давател на услуги.

Унифициран список со контакти

Може да зачувате неколку броја (приватен, мобилен, домашен, службен, PABX, друг) за исто лице под истото име за онтакт. Може да креирате најмногу 1.000 контакти и да имате вкупно 1.000 приватни броеви и 1.000 телефонски броеви.

Големина на текстот

Текстот на екранот може да го гледате во две големини:

Стандардна или зголемена ( > **Поставување** > **Екран** > **Големина на текстот**).

Капацитет на група


Вашиот давател на услуги може да ви програмира најмногу 2048 групи за режимот на вмрежување и најмногу 1024 групи за директниот режим.

Флексибилни папки

Може да побарате од вашиот давател на услуги да го дефинира бројот на групи во секоја папка (најмногу 256 папи).

Папки „Мои групи“

Може да изберете која било група (TMO или DMO) и да ја додадете во вашата лична папка.

Од матичниот екран, притиснете  за брзо да пристапите до вашата папка „Мои групи“.

Опции (од матичниот екран)


Може едноставно да менувате папка, да избирате групи, да менувате меѓу TMO и DMO (и обратно) и други функции преку опциите од матичниот екран.

Лесно движење низ менито


При лизгање нагоре/надолу низ ставките од менито, пробајте да лизгате и надесно/налево. (На тој начин ќе избрете ставка или ќе се вратите на претходното ниво).

Вклучена/исклучена одликата за вртење на екранот



Кога оваа одлика е активирана, содржината од екранот се префрла од горе надолу. Оваа одлика е особено кориса доколку треба да го носите МТН800 на рамо, појас или на ревер и во исто време сакате да го читате текстот наопаку.

За активирање/деактивирање, притиснете  и изберете **Поставување > Екран > Вртење на екранот**. Или притиснете го и задржете го претходно програмираното копче со еден допир.


Список со бирани повици – брз пристап

Од матичниот екран притиснете  за да пристапите до списокот со последно бирани повици.

Автоматско лизгање со копчето за навигација



Во списокот притиснете и задржете  или  за автоматско лизгање.


Мени со последни повици – брз пристап

Од матичниот екран притиснете .

Поставување време и датум

Времето и датумот се синхронизираат преку инфраструктурата. Вредностите може да ги поставите рачно кога уедот не е во опсег на сигналот на инфраструктурата.

- За поставување на времето притиснете  и изберете **Поставување > Време и датум > Постави > Постави време**. Внесете го времето со користење на копчето за навигација и/или нумеричката тастатура.
- За поставување на датумот притиснете  и изберете **Поставување > Време и датум > Постави > Постави датум**. Внесете го датумот со користење на копчето за навигација и/или нумеричката тастатура.

- За автоматско поставување на датумот и времето притиснете  и изберете **Поставување > Време и датум > Ажурирање на системот**. Изберете една од трите опции во согласност со вашите потреби:
 - **Исклучено** – исклучено ажурирање на системот
 - **Само време** – времето е ажурирано
 - **Време и активирање** – времето се ажурира автоматски според тековната временска зона кога корисникот е во TMO-режим. Во DMO-режимот, адиото користи внатрешен часовник.

Називи на обрасците

Корисникот има можност да стави називи на обрасците по сопствена желба. Ако не е доделен стандарден назив.


Менување меѓу групи за разговор

Може да се префрлате меѓу последните две групи за разговор во кој било режим и меѓу режимите. На пример, ког сте во TMO-режим и сакате да се префрлите на последната група за разговор што е во DMO-режимот, задржете го питиснато копчето на еден допир. Функционира на двата начини и во еден режим. По исклучувањето, радиото ги пмни двете последни групи за разговор.



MTH800

Кратко референтно упатство



Вклучување/исклучување на MTH800 За вклучување/исклучување на MTH800,

притиснете и задржете го копчето

Користење на системот за мени на MTH800

- За влез во менито, притиснете
- За лизгање низ менито, притиснете
- За да изберете ставка од менито, притиснете го програмското копче **Избери** или
- За да се вратите на претходното ниво, притиснете **Назад** или
- За да излезете од ставките од менито, притиснете

Избирање режим на вмрежување/ директен режим Операција

- Вашиот терминал може да се конфигурира со копче со еден допир, за префрлање меѓу TMO/DMO. Контактирајте со вашиот давател на услуги за повеќе информации.
- Од матичниот екран притиснете **Опции**, изберете **Режим на вмрежување/ Директен режим**.

Воспоставување TMO-групен повик
Од матичниот екран, одете до саканата група. Притиснете го програмското копче **Избери** (доколку е конфигурирано). Притиснете и задржете **РТТ**. Почекајте го тонот за дозвола за разговор (доколку е конфигуриран) и зборувајте. Отпуштете го копчето **РТТ** за да слушате.

Воспоставување DMO-групен повик
Влезете во DMO-режим. Одете до саканата група. Притиснете го програмското копче **Избери** (доколку е конфигурирано). Притиснете и задржете **РТТ**. Почекајте го тонот за дозвола за разговор (доколку

е конфигуриран) и зборувајте. Отпуштете го копчето **РТТ** за да слушате.

Воспоставување TMO-групен повик за итни случаи

Влезете во TMO-режим. Задржете го притиснато копчето за итни случаи. Алармот за итни случаи се испраќа автоматски. Притиснете и задржете **РТТ**. Почекајте го тонот за дозвола за разговор (доколку е конфигуриран) и зборувајте. Отпуштете го копчето **РТТ** за да слушате.

Ако ја користите одликата **Вклучен микрофон**, почекајте на екранот да се појави пораката **Вклучен микрофон за итни случаи** и зборувајте без притискање на копчето за **РТТ**. За да излезете од режимот за итни случаи, задржете го притиснато програмското копче **Излези**.


Воспоставување DMO-групен повик за итни случаи

Влезете во DMO-режим. Задржете го притиснато копчето за итни случаи. Притиснете и задржете **РТТ**. Почекајте го тонот за дозвола за разговор (доколку е конфигуриран) и зборувајте. Отпуштете го копчето за **РТТ** за да слушате. За да излезете од режимот за итни случаи, задржете го притиснато програмското копче **Излези**.

Воспоставување TMO еднонасочен приватен повик.


Изберете број од матичниот екран. Притиснете **C-вид** за да го изберете видот на повик (доколку е потребно). Притиснете и отпуштете го копчето за **РТТ**. Се огласува своно. Повиканата страна одговара.

Почекајте повиканата страна да заврши со зборување. Притиснете и задржете **РТТ**. Почекајте го тонот за дозвола за разговор (доколку е конфигуриран) и зборувајте. Отпуштете го копчето за **РТТ** за да


слушате. Притиснете  за да го прекинете повикот.

Воспоставување ДМО едносочен приватен повик


Влезете во ДМО-режим. Изберете број од матичниот екран. Притиснете и задржете **РТТ**. Почекајте го тонот за дозвола за разговор (доколку е конфигуриран) и зборувајте. Отпуштете го копчето **РТТ** за

да слушате. Притиснете  за да го прекинете повикот.

Воспоставување двосочен приватен повик/телефонски/РАВХ повик


Изберете број од матичниот екран. Притиснете **С-вид** за да го изберете видот на повик (доколку е потребно). Притиснете и отпуштете го . Се огласува своно.

Повиканата страна одговара.

Притиснете  за да го прекинете повикот.

Одговарање на повик

Вашиот МТН800 ве префрла на дојдовниот повик и ве известува за дојдовниот повик. За да одговорите на повикот,


притиснете  за телефонски/РАВХ/ двосочни приватни повици или притиснете **РТТ** за сите останати повици.

Испраќање порака за статус

Изберете ја саканата група, потоа

притиснете  и изберете **Пораки**


> **Испрати статус**. Изберете статус


и притиснете  или **РТТ**.

Испраќање нова порака

Притиснете  и изберете **Пораки**

> **Нова порака**. Напишете ја вашата порака. Изберете **Испрати** или

притиснете  или **РТТ**. Изберете го примачот на поштата или внесете број.

Изберете **Испрати** или притиснете  или **РТТ** за да испратите нова порака.

Совети и идеи

• Матично копче



Не знаете каде точно се наоѓате? Сакате да се вратите на матичниот екран?

Притиснете .


• Контрола на заднинското светло

Може да го оневозможите заднинското светло (прикриена операција), да поставите да се вклучува автоматски со притискање на кое било копче или пак полуавтоматски, при што се вклучува радиото со полнење или притискањ на назначено копче. Исто така, може да го притиснете горното странично копче – може само да го вклучите/ислучите заднинското светло (доколку е конфигурирано).


• Кратенки до менито

Може едноставно да пристапите до која било ставка на менито, преку притискање на  и нумеричко копче. (Без пауза меѓу  и копчето!)

Може да побарате од давателот на услуги да ви ги програмира кратенките до менито. Исто така, може да дефинирате и нова кратенка: внесете ставка од менито,

притиснете и задржете , потоа следете ги упатствата прикажани на екранот.


• Контрола за јачината на звукот

Може да го контролирате насочувањето на звукот (звучник/слушалка/PHF) за кој било приватен или групен повик реку наместото копче за контрола на звучникот. Меѓутоа, дефинирањето сите групни повици да бидат со висок вук може да се врши преку менито () > **Поставување > Звук > Префрлање на звукот**.

• Унифициран список со контакти


Може да зачувате неколку броеви (приватен, мобилен, домашен, службен, РАВХ, друг) за исто лице под истото име за контакт.

• Големина на текстот

Текстот на екранот може да го гледате во две големини: **Стандардна** или **големена** () > **Поставување > Екран > Големина на текстот**.

• Папка „Мои групи“

Може да изберете која било група (ТМО или ДМО) и да ја додадете во вашата лична папка.

Од матичниот екран, притиснете  за брзо да пристапите до вашата папка „Мои групи“.



EN
MK



MOTOROLA

www.motorola.com/tetra

6866581D02-D

